



СЛУЖ

НА ФЕДЕРАТИВНА Н

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за прегледата и одделни изданија број 101-11 за огласи 101-11
1-30 1-31

Сред., 6 јули 1960

БЕЛГРАД

БРОЈ 27

ГОД. XVI

Цена на овој број е 100.— дина. — Преплата за 1960 година изнесува 2000.— дина., а за странство 3000.— динара. — Редакција: Улица Краљевина Марка бр. 9. Пошт. фах 226. — Телефони: централа 28-010 до 417 и 28-838. Администрација 26-276. Продавно одделение 22-619.

373.

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛУЖБАТА ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, се прогласува Законот за службата за запослување на работниците, што го усвои Сојузната народна скупштина на седницата на Сојузниот собор од 30 јуни 1960 година и на седницата на Соборот на производителите од 30 јуни 1960 година.

ПР бр. 12
2 јули 1960 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Петар Стамболиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА СЛУЖБАТА ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ

1. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Заради запослување на работниците во согласност со општествените планови и со потребите на стопанството и на јавните служби, како и заради обезбедување правата на работниците за време на привремена безработност, се организира службата за запослување на работниците.

Член 2

Службата за запослување на работниците ја вршат заводите за запослување на работниците (заводите) како самостојни установи организирани врз начелата на општественото самоуправување.

Заводи се основуваат за подрачјето на една или повеќе општини, за територијата на народна република и за подрачјето на автономна покраина и област.

Државните органи ги имаат спрема заводите правата и должностите утврдени со закон.

Член 3

Заводите:

1) ја следат запосленоста и потребите на стопанството и на јавните служби од работници и предлагаат мерки за запослување на работниците, особено во врска со локацијата на стопанските објекти и со распределбата на инвестициите, со полното користење на капацитетите на стопанските организации, со отворањето на нови погони, со комунални и други јавни работи, како и со развивањето на дејностите што запослуваат поголем број работници;

2) посредуваат при запослувањето на работниците според нивната способност и стручната спрема

и потребите на организациите утврдени во согласност со општествените планови и со планираното зголемување на продуктивноста на трудот;

3) ѝ даваат помош на младината и на возрастните лица при изборот на занимања (професионална ориентација) според нивните склоности и способности и според потребите на стопанството и на јавните служби;

4) се грижат за стручното оспособување и за преквалификацијата на безработните лица;

5) решаваат за правата на работниците за време на привремената безработност;

6) се грижат за прифаќањето и сместувањето на лицата што бараат запослување.

Член 4

Заводите имаат својство на правно лице.

Член 5

Следењето на запосленоста, на потребите на стопанството и на јавните служби од работници, како и следењето на запослувањето на работниците на подрачјето на околицата, го врши органот на управата на околинскиот народен одбор надлежен за работите на трудот и на работните односи.

Работите од претходниот став од надлежноста на федерацијата, како и работите што се однесуваат на меѓурејубличкото посредување при запослувањето на работниците, ги врши Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трудот.

Член 6

Заводите му поднесуваат најмалку еднаш годишно извештај за својата работа на општинскиот и околинскиот народен одбор односно на рејубличкиот (покраинскиот, обласниот) извршен совет. По барање од општинскиот и околинскиот собор или од соборот на производителите на општинскиот и околинскиот народен одбор односно од извршниот совет заводите се должни да поднесат извештај за одделни прашања.

Советот на општинскиот односно на околинскиот народен одбор за трудот и работните односи ги претресува општите прашања на службата за запослување на работниците односно прашањата од единички интерес на заводот на подрачјето на општината односно на околицата и може да им дава препораки за работа. Овие права ги има и соборот на производителите на општинскиот односно на околинскиот народен одбор.

Советот на околинскиот народен одбор за трудот и работните односи е должен најмалку еднаш годишно со претставниците на советите на заводите од подрачјето на околицата да расправа начелни и други прашања од интерес за работата на заводите и установите што ги основува заводот.

Член 7

Средствата за службата за запослување на работниците се обезбедуваат со придонесот за запослување на работниците кој се издвојува од личниот доход на работниците.

Придонесот се плаќа по единствената норма определена со сојузниот општествен план според просечните потреби на службата од запослување на работниците.

Ако средствата што се остваруваат со придонесот не се достаточни за извршување на задачите

на службата за запослување на работниците определени со овој закон, дополнителни средства се обезбедуваат од буџетот на општината односно на народната република, на начинот определен со републички прописи.

Член 8

Од средствата на заводот се подмируваат трошоците во врска со преземањето на мерки за запослување на работниците, со професионалната ориентација, со надоместокот на лицата што привремено се наоѓаат во работен однос, како и личните и материјалните расходи на службата за запослување на работниците.

Член 9

Средствата што според членот 8 на овој закон служат за подмирување на трошоците во врска со преземањето на мерки за запослување на работниците, со професионалната ориентација и со надоместокот на лицата што привремено се наоѓаат во работен однос се уплатуваат во фондовите што се формираат за подрачјето на заводот.

Средствата од претходниот став и средствата за лични и материјални расходи на заводот се утврдуваат и се распоредуваат со финансискиот план.

Со фондот управува совет на заводот, според одредбите од овој закон и другите прописи.

Член 10

При извршувањето на задачите заводите соработуваат со заводите за социјално осигурување, со стопански, синдикални и други организации, со државни органи и установи.

Член 11

Надзор над законитоста на работата на заводот за подрачјето на општината врши органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на трудот и на работните односи, а надзор над законитоста на работата на заводот за територијата на народната република (покраината, областа) врши републичкиот (покраинскиот, обласниот) орган на управата надлежен за трудот.

Надзор над законитоста на работата на заеднички завод врши општинскиот орган на управата од претходниот став на чие подрачје се наоѓа заводот.

II. ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ НА ЗАВОДОТ

1. Основување

Член 12

Заводот за подрачјето на општината го основа општинскиот народен одбор, а заводот за територијата на народната република односно за подрачјето на автономната покраина или област — извршниот совет.

Одлуката за основување на завод за подрачјето на општината ја донесува општинскиот народен одбор, и тоа обата собора рамноправно.

Народните одбори на повеќе општини можат спогодбено да основат заеднички завод.

Во градовите со повеќе општини може општинскиот народен одбор, и тоа обата собора рамноправно, да основе еден завод за целото подрачје на градот.

Член 13

Заводот за подрачјето на повеќе општини може да основава испостави на подрачјето на општините за чие подрачје е основан и на нив да им го довери вршењето на определени работи на заводот.

Во општините во кои не постојат испостави, определените работи на запослувањето на работниците ги вршат органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на трудот и на работните односи и месните канцеларии, според спогодбата на заводот за подрачјето на општината со општинскиот народен одбор.

Член 14

Заводот може да има посебна организациона единица за запослување определени категории ра-

ботници, со оглед на посебните услови на работата, специфичноста на работната сила на одделни подрачја, големината на подрачјето или меѓународните обврски.

2. Делокруг

Член 15

Заводот за подрачјето на општината ги врши особено овие работи:

1) се грижи за стручното оспособување односно за преквалификацијата на привремено безработните работници и за таа цел организира стручно оспособување и преквалификација, користи посебни установи и соработува со организациите, заводите за социјално осигурување, установите за стручно оспособување и за медицинска и професионална рехабилитација, со здравствените установи, со установите на социјалната заштита и др.;

2) врши професионална ориентација, и за таа цел соработува со училиштата и со другите организации и установи;

3) укажува на проблемите на безработноста и на можностите и потребите од запослување, при изработката на општинскиот општествен план;

4) прима пријави и води евиденција за работниците што првпат бараат запослување и за работниците на кои им престанал работниот однос, за упразнетите и новоотворените работни места во организациите, за слободните работни места за инвалиди и за слободните места за изучување на занимања, како и за запослените странски државјани;

5) собира податоци за резервите и за вишоците на работна сила и за идните потреби од работна сила на своето подрачје;

6) им упатува работници на организациите што имаат непополнети работни места;

7) решава за барањата на привремено безработните работници и за нивните права за време на безработноста и врши исплати на парични надоместоци и други парични давања;

8) се грижи за привремено сместување и исхрана на лицата што бараат запослување;

9) му поднесува извештај на заводот за територијата на народната република (покраината, областа) за вишоците на работната сила и за непополнетите работни места на своето подрачје, како и за својата работа;

10) управува со своите фондови.

Член 16

Испоставата на заводот ги врши работите од членот 15 точ. 4, 6 и 7 на овој закон, како и другите работи што ќе ѝ ги довери заводот. Решенијата од членот 15 точка 7 на овој закон испоставата ги донесува од името на заводот.

Член 17

Заводот може да основава установи за стручно оспособување и преквалификација на безработни работници, како и установи за нивно постојано или привремено запослување и сместување.

Условите за основување на установите од претходниот став и начинот на нивното работење се определуваат со републички прописи.

Член 18

Заводот за територијата на народната република односно за подрачјето на покраината и областа ги врши особено овие работи:

1) ја следи структурата на запослената работна сила и на нејзините вишоци во организациите, ги утврдува изворите на работна сила и потребите на стопанството и јавните служби од работна сила;

2) организира меѓумесно посредување при запослувањето на работници;

3) се грижи за примената на современи методи на работата во професионалната ориентација, за стручното оспособување и преквалификацијата, донесува минимални програми на психодијагностичките средства во професионалната ориентација и соработува со другите организации со цел за проширување на овие дејности;

4) соработува на изработката на републичкиот (покраинскиот, обласниот) општествен план по прашањата за запослување на населението;

5) ги регистрира договорите за работа со странски државјани запослени на територијата на народната република (покраината, областа);

6) се грижи за правилното работење на заводите за подрачјето на општината и за стручното оспособување на кадрите на службата за запослување на работниците;

7) ги објавува извештаите, публикациите, анализите и податоците за работата на службата за запослување на работниците.

Член 19

Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трудот ги следи мерките за запослување на населението и соработува на изработката на сојузниот општествен план; разгледува и предлага мерки за стручно оспособување и преквалификација на работниците што бараат запослување и за професионална ориентација; организира меѓурепоубличко посредување при запослувањето на работниците; ги одобрува договорите за работа со странски државјани; ја следи организацијата и работата на службата за запослување на работниците и предлага мерки за унапредување на таа служба; подготвува прописи од областа на запослувањето на работниците и на правата на работниците за време на привремената безработност, и го следи нивното спроведување; обработува и објавува статистички податоци и извештаи.

3. Органи

Член 20

Органи на заводот се советот и директорот на заводот.

Советот на заводот

Член 21

Советот на заводот се состои од претседател и од најмалку 8 членови.

Општинскиот народен одбор односно републичкиот извршен совет го утврдува бројот на членовите на советот.

Претседателот и определен број членови на советот ги именува општинскиот народен одбор на заедничка седница на обата собора, односно републичкиот (покраинскиот, обласниот) извршен совет, по предлог од стопански, општествени и други организации.

Во советот синдикалниот совет делегира најмалку два, а заводот за социјално осигурување — еден претставник.

Општинскиот народен одбор односно републичкиот (покраинскиот, обласниот) извршен совет определува кои организации и колку претставници ќе имаат во советот.

Член 22

Кога два или повеќе општински народни одбори ќе основат заеднички завод, бројот на членовите на советот, претседателот како и бројот на претставниците на народниот одбор, на синдикалните и други организации и установи се определуваат спогодбено.

Член 23

Претседателот и членовите на советот се именуваат на две години.

Директорот на заводот според својата положба е член на советот.

Член 24

Седниците на советот ги свикува претседателот. Претседателот е должен да свика седница на советот и по предлог од една третина членови на советот или од директорот.

Советот може полноважно да решава ако на седниците се присутни повеќе од половината на членовите.

Член 25

Членовите на советот не примаат награда за својата работа во советот.

Членовите на советот имаат право на надоместок на трошоците според важечките прописи што ги имале во врска со вршењето на својата функција на членови на советот.

Член 26

Советот на заводот за подрачјето на општината: 1) донесува правила на заводот и деловник за својата работа;

2) ја утврдува програмата на работата на заводот;

3) ја претресува работата и работењето на заводот и донесува заклучоци за тоа;

4) донесува финансиски план и ја одобрува завршната сметка на заводот;

5) управува со фондовите на заводот и ја утврдува височината на износот до која може да биде наредбодавец директорот на заводот;

6) решава по приговорите на безработните лица на решенијата на директорот на заводот односно на шефот на испоставата;

7) ги назначува раководните службеници и одлучува за наградите на службениците;

8) основува испостави и го назначува шефот на испоставата во согласност со советот на општинскиот народен одбор за трудот и работните односи;

9) ја утврдува систематизацијата на работните места во заводот;

10) ги именува членовите на комисијата за професионална ориентација.

Член 27

Советот на заводот за територијата на народната република односно за подрачјето на покраината и областа:

1) донесува правила на заводот и деловник за својата работа;

2) ја утврдува програмата на работата на заводот;

3) ја претресува работата и работењето на заводот;

4) донесува финансиски план и ја одобрува завршната сметка на заводот;

5) управува со фондовите на заводот и ја утврдува височината на износот до која може да биде наредбодавец директорот на републичкиот (покраинскиот, обласниот) завод;

6) ги назначува раководните службеници и одлучува за наградите на службениците;

7) ја утврдува систематизацијата на работните места во заводот;

8) ги разгледува најмалку еднаш годишно со претставниците на советот на заводот за подрачјето на општината прашањата од работата на службата за запослување на работниците;

9) ги именува членовите на комисијата за професионална ориентација.

Член 28

Со правилата на заводот се пропишуваат особено: внатрешната организација и работење на заводот, постапката и овластувањата при донесувањето и извршувањето на финансискиот план и на завршната сметка, овластувањата на советот и директорот, постапката за донесување на програмата за работа, задачите на заводот за подрачјето на општината спрема заводот за територијата на народната република (покраина, областа), односно спрема другите органи, овластувањата на советот и директорот во врска со систематизацијата на работните места и со службеничките односи, должностите на директорот во врска со остварувањето на правата на работниците.

Правилата на заводот за подрачјето на општината влегуваат во сила кога ќе ги потврди советот на општинскиот народен одбор за трудот и работните односи, а правилата на заводот за територијата на народната република (покраината, областа) — кога ќе ги потврди републичкиот (покраинскиот, обласниот) орган на управата надлежен за трудот.

Член 29

Заради усогласување на дејноста на органите, установите и организациите што се занимаваат со

професионална оријентација, постои постојана комисија за професионална ориентација.

Со пропис на народната република се определуваат условите под кои заводот за подрачјето на општината може да врши професионална ориентација, како и начинот на работата на комисијата.

Директорот

Член 30

Директорот на заводот за подрачјето на општината го именува општинскиот народен одбор на заедничка седница на обата собора, а директорот на заводот за територијата на народната република (покраината, областа) — извршниот совет.

Член 31

Директорот на заводот го претставува заводот.

Член 32

Директорот на заводот непосредно раководи со работите на заводот, а особено ги врши следните работи:

- 1) ги извршува заклучоците на советот и на другите надлежни органи;
- 2) му поднесува на советот извештаи и анализи за движењето на работната сила и за работата на заводот, и дава предлози по прашањата за запослување на работниците;
- 3) го подготвува материјалот за седниците на советот;
- 4) подготвува предлог на финансискиот план и на завршната сметка;
- 5) подготвува предлог на систематизацијата на работните места;
- 6) донесува решенија за приемот на службениците и работниците, како и за нивните работни односи, ако за тоа не е овластен друг орган; се грижи за стручното усовршување и за работната дисциплина на работниците и службениците на заводот и изрекува казни за дисциплински неуредности;
- 7) врши други работи што ќе му ги довери советот.

Работите од својот делокруг директорот на заводот ги врши врз основа и во рамките на одредбите од овој закон и на другите прописи, заклучоците на советот, како и на актите на надлежните органи.

Член 33

Покрај работите од членот 32 на овој закон, директорот на заводот за подрачјето на општината донесува решенија по барањата на работниците за определување на паричен надоместок, како и за другите права на работниците за време на безработноста.

Против решението на директорот може да му се изјави приговор на советот на заводот за подрачјето на општината во рок од 8 дена од денот на приемот на решението.

Против решението на советот работникот има право на жалба до органот на управата на народниот одбор на општината надлежен за работите на трудот и на работните односи, во рок од 15 дена од денот на приемот на решението.

Член 34

Ако директорот на заводот смета дека одлука или заклучок на советот е незаконит, е должен на тоа претходно да го предупреди советот. Ако советот и по тоа остане при својот акт, директорот на заводот за тоа ќе го извести без одлагање органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на трудот и на работните односи односно републичкиот (покраинскиот, обласниот) орган на управата надлежен за трудот, во рок од три дена од денот кога советот останал при својот акт и привремено ќе го запре извршувањето на тој акт, додека општинскиот народен одбор односно републичкиот (покраинскиот, обласниот) извршен совет не донесе решение.

Ако органот од претходниот став не донесе решение во рок од триесет дена од денот на доставувањето на извештајот од претходниот став, актот чие извршување е запрено може да се изврши, а решението за запирање престанува да важи.

III. МЕЃУСЕБНИ ОДНОСИ НА ЗАВОДИТЕ

Член 35

Во рамките на својот делокруг, секој завод ги врши самостојно на своето подрачје сите работи во врска со запослувањето на работниците и со остварувањето на правата на работниците за време на привремена безработност.

Член 36

При извршувањето на доверените задачи, заводите се должни да соработуваат меѓусебно и едни на другите да си даваат помош.

Со цел за остварување на оваа соработка, заводите имаат определени права и должности утврдени со овој закон и со други прописи.

За обезбедување на што поправилна работа, заводот за територијата на народната република (покраината, областа) ја следи праксата на заводите за подрачјето на општините и им помага заради обезбедување правилна примена на прописите и методите на работата.

Член 37

Заводите можат да основуваат заеднички установи за прифаќање и сместување, за стручно оспособување, запослување и слично, и да преземаат заеднички акции за спроведување на задачите и за унапредување на службата за запослување на работниците.

Член 38

Заводите за подрачјето на општините можат меѓусебно да се договараат трошоците за стручно оспособување, преквалификација, професионална ориентација и привремено сместување на работниците, да се пресметуваат во определени постојани износи наместо според фактичните трошоци.

Член 39

Ако помеѓу заводи од подрачје на иста околина дојде до спор за надлежноста за признањето на пријави на работниците заради запослување, утврдување на правото на паричен надоместок и на другите права на работниците за време на привремена безработност, спорот го решава советот на околинскиот народен одбор за трудот и работните односи. Овие спорови меѓу заводи од подрачјата на разни околински народни одбори на иста народна република ги решава републичкиот секретаријат за трудот, а од териториите на републиките — Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трудот.

IV. ОДНОСИ НА ЗАВОДИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Член 40

Односите на заводите и организациите во врска со запослувањето на работниците и со остварувањето на правата на работниците за време на привремената безработност се засновуваат врз одредбите од Законот за работните односи.

Член 41

Заводот за подрачјето на општината е должен да го евидентира секој работник што ќе му се пријави заради засновување постојан работен однос и да посредува при неговото запослување.

Член 42

Заводот на подрачјето на општината е должен да упати работник заради запослување штом ќе прими пријава од стопанска организација за упразнето или новоосновано работно место.

Заводот ќе ги упати заради запослување оние работници што ги исполнуваат условите за работа на пријавеното работно место. Првенствено право на запослување има работник што прима паричен надоместок за време на привремената безработност и што има подолг работен стаж.

Член 43

Заводот за подрачјето на општината што во евиденцијата нема работник што ги исполнува условите за работа на пријавеното работно место, а не може ниту со меѓумесно посредување при запо-

слувањето да ѝ упати на организацијата таков работник, е должен за тоа веднаш да ја извести организацијата.

Член 44

Ако организацијата објави конкурс за прием на работници, заводот за подрачјето на општината ќе ги упати на конкурсот работниците што ги исполнуваат условите на конкурсот.

Член 45

Ако заводот за подрачјето на општината утврди дека комисијата за засновување и откажување на работниот однос односно одговорните лица или раководителите во организацијата неправилно или противно на важечките прописи вршат прием на работници, или дека има неправилности во работата на конкурсната комисија — ќе го извести за тоа работничкиот совет на стопанската организација.

Работничкиот совет ќе го разгледа извештајот на заводот и ќе го извести за својот заклучок.

V. ФИНАНСИРАЊЕ

Член 46

Финансирањето на заводите се врши според одредбите од Законот за буџетите и финансирањето на самостојните установи, ако со овој закон не е определено поинаку.

Член 47

Од вкупните средства остварени од придонесот за запослување на работниците на подрачјето на заводите за подрачјето на општините, се издвојува определен дел за заводот за територијата на народната република во процентот што се определува со републички пропис.

Член 48

Од средствата утврдени со финансиокиот план на заводот кај заводот за подрачјето на општината се формира фонд за обезбедување на правата на безработните работници, а кај заводот за територијата на народната република заеднички фонд. Кај заводот за подрачјето на општината се формира резервен фонд според одредбите од овој закон.

Народна Република Србија може да пропише да се формира заеднички фонд и кај заводот за подрачјето на автономната покраина односно област.

Член 49

Од фондот за обезбедување на правата на безработните работници се подмируваат:

- 1) паричните надоместоци и другите парични давања на безработните работници;
- 2) придонесот за здравствена заштита на безработните работници и другите придонеси утврдени со прописи.

Член 50

Од средствата на фондот за обезбедување на правата на безработните работници што според завршната сметка ќе останат непотрошени (вишок), заводите за подрачјето на општините внесуваат во резервниот фонд најмалку 25% од непотрошените средства, сè додека средствата на тој фонд не достигнат 20% од просекот на годишните расходи за обезбедување на правата на безработните работници за последните три години.

Средствата на резервниот фонд служат за покривање на кусокот што ќе се покаже според завршната сметка во фондот за обезбедување на правата на безработните работници.

Средствата што ќе преостанат по распоредувањето во резервниот фонд, заводите за подрачјето на општините можат да ги употребат за подготовка на безработните работници и за преземање други мерки заради нивно запослување.

Средствата на вишокот што не ќе бидат распоредени според одредбите од претходните ставови, се пренесуваат во наредната година како средства на фондот за обезбедување на правата на безработните работници.

Член 51

Средствата за подготовка на работниците заради запослување, служат особено за преземање мерки за отворање нови работни места во постојните организации, нови погони, работилници и сервиси; за стручно оспособување и за преквалификација на безработните работници; за професионална ориентација; за осовување и одржување на установите за сместување и прифаќање на безработните работници; за преземање други мерки што имаат за цел запослување на безработните работници и за подигање згради за потребите на службата за запослување.

Член 52

Заводите за територијата на народната република од средствата на заедничкиот фонд го подмируваат: вишокот на расходите над приходите утврден според завршната сметка на фондот за обезбедување на правата на безработните работници, ако средствата на резервниот фонд на заводот за подрачјето на општината не се достаточни.

Средствата на заедничкиот фонд можат да им се даваат на заводите за подрачјето на општините за покривање на вишокот на расходите и со обврска за враќање на средствата.

Со републички прописи поблиску ќе се определат начинот и условите за доделување на средства во смисла на претходните ставови.

Член 53

Средствата на заедничкиот фонд што според завршната сметка ќе останат непотрошени (вишок) заводот за територијата на народната република може да им ги доделува на заводите за подрачјето на општините со цел за подготовка на безработните работници заради запослување.

Од средствата што не ќе бидат користени според одредбите од претходниот став заводот за територијата на народната република може да издвои дел на средства за преземање мерки во врска со запослувањето на работниците и со унапредувањето на службата за запослување на работниците. Остатокот на овие средства останува во заедничкиот фонд и се пренесува во наредната година.

Член 54

Средствата за лични и материјални расходи на службата за запослување на работниците се издвојуваат од средствата определени за фондот за обезбедување на правата на безработните работници и за заедничкиот фонд.

Советот на заводот за територијата на народната република го утврдува највисокиот процент до кој можат средствата од претходниот став да се употребат за лични и материјални расходи.

Член 55

Околискиот завод за социјално осигурување е должен средствата остварени со придонесот за запослување на работниците месечно да ги пресмета и да му ги уплати на заводот за подрачјето на општината на чие подрачје се остварени средствата.

Ако околискиот завод за социјално осигурување благовремено не го пресмета и уплати придонесот, тој е должен по барање од заводот да уплати аконтација во височина на износот на едномесечниот придонес за запослување на работниците, според последниот месец за кој е извршено пресметувањето.

Член 56

Заводите на крајот на годината составуваат завршна сметка.

Член 57

Придонесот за запослување на работниците го плаќаат организациите заедно со придонесот за социјално осигурување.

Во поглед на пресметувањето и плаќањето на придонесот за запослување на работниците, важат прописите за придонесот за социјално осигурување.

Член 58

Средствата на фондот можат да се трошат само за намените определени со овој закон.

Средствата на фондот можат да се користат во годината во која ќе се наплатат според привремената пресметка.

VI. СЛУЖБЕНИЦИ НА ЗАВОДИТЕ

Член 59

За службениците и работниците на заводите важат одредбите од Законот за јавните службеници и од прописите донесени врз основа на него, ако со овој закон не е определено поинаку.

Член 60

Одредбите од Законот за јавните службеници, за звањата и платите, за стручното образование, за онениувањето и напредувањето на службениците што важат за службениците на органите на државната управа, се применуваат и на службениците на заводите.

Член 61

Службениците на положајот директор на завод за подрачје на општина се распоредуваат од XII до V платен разред, а на положајот директор на завод за територија на народна република (покраина, област) — од VI до III платен разред.

Поблиски прописи за распоредувањето на положаите на директор на завод во платни разреди во границите од претходниот став и за определувањето на положајните плати на службениците на заводите донесува, по предлог од советот на заводот за територијата на народната република, републичкиот извршен совет.

VII. НАДЗОР НАД РАБОТАТА НА ЗАВОДИТЕ

Член 62

Ако органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на трудот и на работните односи утврди дека заводот на неговото подрачје не се придржува за прописите, тој е должен да го предупреди на несогласноста на неговата работа со прописите и на неговите обврски што произлегуваат од прописите.

Правата од претходниот став во однос на заводот за територијата на народната република (покраината, областа) ги има републичкиот (покраинскиот, обласниот) орган на управата надлежен за трудот.

Член 63

Ако општинскиот орган на управата од членот 62 став 1 на овој закон утврди дека актот на заводот донесен вој управната постапка е во спротивност со прописите, ќе го запре неговото извршување и ќе му го достави без одлагање на советот на општинскиот народен одбор за трудот и работните односи, кој може да го потврди или да го поништи.

Овластувањата на советот од претходниот став во однос на акт на заводот за територијата на народната република (покраината, областа) донесен вој управната постапка, ги има републичкиот (покраинскиот, обласниот) орган на управата надлежен за трудот.

Член 64

Општинскиот народен одбор односно републичкиот (покраинскиот, обласниот) извршен совет може да го распушти советот на заводот ако утврди дека неговата работа е незаконита, или дека тој не ги извршува своите задачи.

Ако советот биде распуштен, општинскиот народен одбор односно извршниот совет ќе формира нов совет во смисла на одредбите од овој закон во срок од 30 дена од денот на распуштањето. До формирањето на нов совет општинскиот народен одбор односно извршниот совет ќе определи привремен совет.

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 65

Прописите за извештајната служба и за видовете на евиденциите што ги волат заводите ги донесува Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трудот во согласност со Сојузниот завод за статистика.

Народните републики го пропишуваат начинот за водење на евиденциите.

Член 66

Како работници односно организации, во смисла на одредбите од овој закон, се сметаат лицата односно организациите наведени во членот 16 од Законот за работните односи.

Член 67

Финансирањето на службата за запослување на работниците ќе се врши до крајот на 1960 година според досегашните прописи.

Член 68

До основувањето на заводите според одредбите од овој закон, а најдоцна до 31 декември 1960 година, службата за запослување на работниците ја вршат органите основани според Уредбата за организацијата на службата за посредување на трудот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/52).

Со денот на основувањето на заводите службениците, деловните простории и инвентарот на бирата за посредување на трудот и установите за професионална ориентација ги преземаат заводите.

Со денот на основувањето заводите ги преземаат правата и обврските што ги имаат основувачите спрема постојните установи за прифаќање и сместување на работниците и установи за стручно оспособување и преквалификација на работниците.

Член 69

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Уредбата за организацијата на службата за посредување на трудот.

Член 70

Овој закон влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

374.

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКАТА ШКОЛА ЗА ПОЛИТИЧКИ НАУКИ

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот закон за основите на општествено и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, се прогласува Законот за Високата школа за политички науки, што го усвои Сојузната народна скупштина на седницата на Сојузниот собор од 30 јуни 1960 година.

ПР бр. 21

2 јули 1960 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Петар Стамболиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ВИСОКАТА ШКОЛА ЗА ПОЛИТИЧКИ НАУКИ

Член 1

Се основува Висока школа за политички науки, со седиште во Белград.

Член 2

Задача на Високата школа за политички науки (Високата школа) е да организира настава и проучување на политичките и други општествени науки, а посебно во областа на социјалистичкиот систем и современите меѓународни односи.

Високата школа подготвува студенти за општественополитичка дејност, како и за научно-истражувачка работа во таа област и за настава во областа на науката за општеството.

Член 3

Средствата за основување и работа на Високата школа се обезбедуваат со дотации од претсметката на Сојузниот извршен совет и од други извори според општите прописи за финансирањето на самостојните установи.

Член 4

Високата школа има настава од втор и трет степен.

Наставата од втор степен трае две, а наставата од трет степен — најмалку една година.

Член 5

Наставата се изведува врз основа на наставни планови и наставни програми.

Член 6

Наставата на Високата школа опфаќа постојани и повремени предавања, семинарска работа, конференции за методите, студиска работа во рамките на катедра и по групи и самостојна студиска и научна работа на студентите.

Член 7

Студентите на Високата школа што ќе ги положат пропишаните испити и ги извршат другите обврски во текот на наставата и ја одбранат дипломската работа, добиваат диплома за завршената Висока школа.

Дипломската работа опфаќа една од темите од областите што ги проучуваат студентите.

Член 8

На Високата школа може да се стекнува докторат на политичките науки.

Член 9

На Високата школа се организира и вонредно студирање.

Член 10

Организацијата и работата на Високата школа поблиску се определуваат со нејзиниот статут.

Статутот на Високата школа го донесува советот на школата, а го потврдува Сојузниот извршен совет.

Член 11

Со наставниот план или со посебна одлука на Високата школа може да се предвиди нејзините студенти определеното градиво од одделни научни дисциплини да го следат и да го проучуваат на соодветните факултети и на нив од тоа градиво да ги полагаат испитите.

Подготовките на студентите на Високата школа во рамките на наставата од трет степен можат да се вршат и во соодветните научни и други установи и организации.

Високата школа може, во спогодба со соодветните факултети, да им овозможи на студентите на тие факултети да ги посетуваат предавањата и да ги полагаат испитите од определени предмети на Високата школа.

Односите меѓу Високата школа и факултетите односно установите и организациите наведени во овој член, се регулираат со статутот на Високата школа и со статутите на соодветните факултети, како и со договори.

Член 12

Наставата на Високата школа ја изведуваат наставниците на Високата школа.

На наставниците им помагаат асистенти.

Наставниците и асистентите можат да бидат во постојан редовен или постојан хонорарен работен однос.

Во изведувањето на наставата на Високата школа можат да учествуваат и истакнати научни и јавни работници.

Член 13

За наставници на Високата школа можат да бидат избирани лица што имаат научни и стручни трудови или истакнати стручњаци за соодветни наставни области.

Изборот на наставници, асистенти и други со-работници го врши наставничкиот совет а го потврдува советот на школата.

Член 14

Платите на наставниците, асистентите и соработниците на Високата школа се определуваат со правилник, што го донесува советот на школата а го потврдува Сојузниот извршен совет.

Член 15

Во Високата школа можат да се запишат под исти услови граѓани што имаат определена спрема и покажуваат способност за работа во областа на општественополитичките дејности и општествено-политичките науки.

Запишувањето во Високата школа се врши врз основа на конкурс, со кој се определуваат спремата и другите услови пропишани со статутот на Високата школа.

Конкурсот го распишува советот на Високата школа.

Член 16

Приемниот испит опфаќа градиво од областа на општествените науки чие познавање им овозможува на кандидатите да ја следат наставата на Високата школа.

Кандидатите што ја немаат потребната спрема за следење на наставата на Високата школа можат да се запишат на вонредни студии во траење од една година, што ги организира школата по системот за вонредно студирање, а според програмата определена со статутот на школата.

Кандидатите што ги исполнуваат условите на конкурсот полагаат приемен испит.

Член 17

Со Високата школа управуваат советот, наставничкиот совет и директорот на школата.

Член 18

Советот на Високата школа донесува статут и финансиски план на школата и врши други работи утврдени со овој закон и со статутот на школата.

Член 19

Советот на Високата школа го сочинуваат членови што ги именува Сојузниот извршен совет од редот на научните и други јавни работници и членови што ги избира наставничкиот совет од својата средина.

Во советот на школата влегуваат најмалку двајца членови, што од својата средина ги избираат редовните студенти на школата.

Директорот на Високата школа е според положајот член на советот.

Член 20

Наставничкиот совет претресува прашања од областа на наставата и научноистражувачката работа и врши други работи утврдени со статутот на школата.

Сите наставници, асистенти и постојни со-работници на Високата школа го сочинуваат наставничкиот совет на школата.

Член 21

Директорот на Високата школа ја претставува школата и се грижи за извршувањето на прописите, на статутот на школата и на заклучоците на советот и на наставничкиот совет.

Директорот ја организира работата на школата, ги назначува стручните и помошните службеници на школата, тој е наредбодавец за извршување на

финансискиот план и ги врши правата на дисциплински старешина.

Директорот ги подготвува седниците на советот и претседава на седниците на наставничкиот совет.

Член 22

Директорот на Високата школа го назначува Сојузниот извршен совет на предлог од советот на школата.

Директорот има заменик.

Член 23

Високата школа ќе отпочне со работа во 1960 година.

До донесувањето на статутот советот на школата ги решава прашањата што според овој закон се регулираат со статутот.

Член 24

Доколку со овој закон не е определено поинаку, на Високата школа се применуваат одредбите на општите прописи за факултетите.

Соодветните права и должности на републичкиот извршен совет спрема факултетите ги врши во поглед на Високата школа Сојузниот извршен совет или органот што тој ќе го определи.

Член 25

Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за просвета и култура ќе се грижи за извршувањето на овој закон.

Член 26

Овој закон влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

375.

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА СТОПАНСКИТЕ ЕДИНИЦИ НА КАЗНЕНО-ПОПРАВИТЕЛНИТЕ УСТАНОВИ

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, се прогласува Законот за работењето на стопанските единици на казнено-поправителните установи, што го усвои Сојузната народна скупштина на седницата на Сојузниот собор од 30 јуни 1960 година и на седницата на Соборот на производителите од 30 јуни 1960 година.

ПР бр. 20

2 јули 1960 година

Белград

Претседател на Републиката,

Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател

на Сојузната народна скупштина,

Петар Стамболиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА РАБОТЕЊЕТО НА СТОПАНСКИТЕ ЕДИНИЦИ НА КАЗНЕНО-ПОПРАВИТЕЛНИТЕ УСТАНОВИ

Член 1

Погоните, работилниците и економиите, што постојат или се основуваат во казнено-поправителните установи заради организација на општествено корисна работа и стручно оспособување на осудените лица, се стопански единици на казнено-поправителните установи.

Казнено-поправителната установа може да има една или повеќе стопански единици.

Стопански единици во републичките казнено-поправителни установи основува републичкиот, а во сојузните казнено-поправителни установи сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи, во согласност со надлежниот државен секретаријат за работите на финансиите.

Член 2

Стопанските единици од членот 1 на овој закон се организациони единици на казнено-поправителната установа.

На чело на стопанската единица е службеник што непосредно раководи со нејзиното работење. Тој му е подреден на управникот на казнено-поправителната установа и е должен работењето на стопанската единица по барање од управникот да го усогласи со целта за извршување на казните лишување од слобода.

Член 3

Стопанските единици на казнено-поправителните установи работат според одредбите на овој закон.

Имотот со кој управува стопанската единица на казнено-поправителната установа го определува надлежниот државен секретаријат за внатрешни работи.

За обврските што произлегуваат од работењето на стопанската единица на републичката казнено-поправителна установа одговара народната република, а за обврските од работењето на сојузната казнено-поправителна установа — федерацијата.

Во споровите што ќе настанат од работењето на стопанските единици на казнено-поправителните установи народната република односно федерацијата ја застапува надлежниот јавен правобранител.

Член 4

Стопанските единици на казнено-поправителните установи во своето стопанско работење се служат со постојан назив (фирма).

Називот (фирмата) на стопанската единица го утврдува казнено-поправителната установа во чиј состав оваа се наоѓа, а во согласност со надлежниот државен секретаријат за внатрешни работи.

Стопанската единица на казнено-поправителната установа, со цел за заштита на својата фирма, му поднесува на надлежниот окружен стопански суд пријава за упис во регистарот на стопанските организации.

Член 5

Стопанските единици на казнено-поправителните установи можат кај банките да користат заеми и кредити под условите што важат за стопанските организации.

Член 6

Стопанските единици на казнено-поправителните установи го утврдуваат и го распределуваат вкупниот приход според прописите што важат за стопанските организации, ако со овој закон не е определено поинаку.

Во трошоците на работењето на стопанските единици на казнено-поправителните установи се засметува и редовната заработка што им се плаќа на осудените лица за работата.

Во трошоците на работењето на стопанските единици на казнено-поправителните установи се засметуваат и надоместоците поради одвоен живот на службениците на стопанските единици на казнено-поправителните установи, кои се пресметуваат според прописите што важат за службениците на органите на внатрешните работи.

Вкупниот приход на стопанските единици на казнено-поправителните установи може да се утврдува и да се распределува посебно за секоја стопанска единица или заедно за сите стопански единици на казнено-поправителната установа.

За тоа дали вкупниот приход ќе се утврдува посебно за секоја стопанска единица или заедно за сите стопански единици, одлучува надлежниот државен секретаријат за внатрешни работи.

Член 7

Стопанските единици на казнено-поправителните установи пресметуваат и плаќаат амортизација на основните средства според Законот за средствата на стопанските организации.

Член 8-

Стопанските единици на казнено-поправителните установи не плаќаат:

- 1) придонес од доходот на стопанските организации;
- 2) интерес на фондот на основните средства;
- 3) интерес на фондот на обртните средства;
- 4) земјарина.

Од заработката на осудените лица не се плаќаат никакви придонеси.

Член 9

Во стопанските единици на казнено-поправителните установи можат да се назначуваат лица со потребна стручна спрема во својство на службеници или работници.

Личните доходи на службениците од техничко-производствена, финансиско-сметковна и економско-комерцијална струка, како и на работниците на стопанските единици на казнено-поправителните установи, се определуваат и се пресметуваат според општите прописи за личните доходи на работниците запослени во стопанските организации, според тарифниот правилник што го донесува управникот на казнено-поправителната установа во согласност со надлежниот државен секретаријат за внатрешни работи, а личните доходи на другите службеници се определуваат според прописите за звањата и платите на службениците на органите на внатрешните работи.

Во личниот доход на работниците односно службениците од претходниот став се содржани, покрај делот за лична потрошувачка, и придонесите според Законот за придонесот за буџетите од личниот доход на работниците.

Заработките на осудените лица што работат во стопанските единици на казнено-поправителните установи се пресметуваат и се плаќаат според посебни прописи, што ги донесува сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи.

Член 10

Од остварениот доход во својот резервен фонд погоните и работилниците на казнено-поправителните установи внесуваат секоја година најмалку 2%, а економите најмалку 5% од износот на просечно користените обртни средства за последните три години.

Надлежниот државен секретаријат за внатрешни работи може да определи и поголем процент што се внесува во резервниот фонд од процентот предвиден во претходниот став.

Кога вкупните средства на резервниот фонд на погоните и работилниците на казнено-поправителните установи ќе бидат остварени во височина од 10%, а на економите во височина од 25% од износот на просечно користените обртни средства за последните три години, престанува обврската за плаќање во резервниот фонд.

Надлежниот државен секретаријат за внатрешни работи може да определи вкупните средства на резервниот фонд на стопанската единица да изнесуваат и повеќе од износот предвиден во претходниот став.

Ако стопанската единица не користи кредит за обртни средства кај банката или ако користениот кредит не ги одразува нејзините просечни обртни средства, надлежниот државен секретаријат за внатрешни работи ќе ја утврди височината на просечно користените кредити за последните три години врз основа на книговодствените податоци на стопанската единица.

Член 11

Стопанските единици на казнено-поправителните установи ги имаат, покрај фондовите што според општите прописи ги имаат стопанските организации, и следните фондови:

- 1) фонд за нестопански големи поправки и изградба на објекти на казнено-поправителните установи;

- 2) фонд за унапредување на културно-просветната работа во казнено-поправителните установи;
- 3) фонд за наградување на работниците и службениците;

- 4) фонд за наградување на осудените лица и за помош на лицата отпуштени од казнено-поправителните установи.

Од чистиот приход на стопанските единици на казнено-поправителните установи се издвојуваат средства за лични доходи, средства на име придонес за станбена изградба според сојузниот закон, како и средства за резервен фонд.

Расподелбата на остатокот од чистиот приход на фондовите од ставот 1 на овој член и на републичкиот односно сојузниот буџет се врши врз основа на прописите што ќе ги донесе Сојузниот извршен совет.

Ако потребите што се финансираат од средствата на некој од фондовите од претходниот став ќе бидат задоволени, надлежниот државен секретаријат за внатрешни работи, во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите, може вишокот на средствата од тој фонд да го расподели во други фондови или да го уплати во буџетот.

Член 12

Сите фондови предвидени во претходниот член се водат на посебна сметка на казнено-поправителната установа во чиј состав се наоѓа стопанската единица.

Член 13

Стопанските единици на казнено-поправителните установи ги користат средствата од фондот на основните средства, од фондот на обртните средства, од фондот на заедничката потрошувачка и од резервниот фонд според општите прописи за употребата на средствата од овие фондови кај стопанските организации, а средствата од другите фондови според посебни прописи, што ќе ги донесе сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи.

Член 14

Цените на производите и на услугите на стопанските единици на казнено-поправителните установи се определуваат според цените на пазарот, ако не се утврдени со важечките прописи.

Член 15

Стопанските единици на казнено-поправителните установи работат првенствено за задоволување на потребите на казнено-поправителните установи и за продажба на своите производи на внатрешниот пазар. За таа цел тие можат да основаат продавници, кои работат според прописите што важат за продавниците на индустриските стопански организации.

Стопанските единици на казнено-поправителните установи можат да се занимаваат и со увоз и извоз, иако не се запишани во надворешнотрговскиот регистар, под услов да извезуваат исклучиво стоки од сопствено производство и да увезуваат само предмети за сопствените потреби.

Количината на стоки што во текот на годината треба според планот да се произведат за извоз, како и на стоки што во текот на годината треба да се увезат, стопанските единици на казнено-поправителните установи се должни да му ја пријават на сојузниот орган на управата надлежен за работите на надворешната трговија и да прибават одобрение за извоз односно увоз.

Член 16

Стопанските единици на казнено-поправителните установи се должни да водат посебно книговодство според прописите за книговодството на стопанските организации.

Финансиското работење стопанските единици го вршат преку посебна сметка на казнено-поправителната установа кај банката.

Член 17

Надзор над работата на стопанските единици на казнено-поправителните установи врши надлежниот државен секретаријат за внатрешни работи, а во поглед на материјалното и финансиското работење и финансиската инспекција.

Член 18

Работниците и службениците на стопанските единици на казнено-поправителните установи кои се плаќаат според тарифниот правилник, ги назначува управникот на казнено-поправителната установа, во согласност со надлежниот државен секретаријат за внатрешни работи, а другите службеници (управни, административни и извршни) — надлежниот државен секретаријат за внатрешни работи.

Член 19

Одредбите на овој закон не се однесуваат на стопанските дејности што казнено-поправителните установи ги вршат во сопствена режија за своите потреби. Приходите од овие дејности и расходите што настануваат во врска со вршењето на тие дејности, се предвидуваат во претсметката на приходите и расходите на казнено-поправителната установа.

Член 20

Одредбите на членот 8, како и одредбата на членот 9 став 2 на овој закон за личните доходи на службениците од техничко-производствена, финансиско-сметковна и економско-комерцијална струка, што до денот на влегувањето во сила на овој закон примале лични доходи по тарифните правилници, ќе се применуваат од 1 јануари 1958 година.

Член 21

Овој закон влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

376.

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ МАНДАТОТ НА РАБОТНИЧКИТЕ СОВЕТИ**

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, се прогласува Законот за продолжување мандатот на работничките совети, што го усвои Сојузната народна скупштина на седницата на Сојузниот собор од 30 јуни 1960 година и на седницата на Соборот на производители од 30 јуни 1960 година.

ПР бр 19
2 јули 1960 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Петар Стамболиќ, с. р.

ЗАКОН**ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ МАНДАТОТ НА РАБОТНИЧКИТЕ СОВЕТИ****Член 1**

На работничките совети на стопанските претпријатија во Заедницата на Југословенските железници и на единиците на железничките транспортни претпријатија (станиците, ложилниците и секциите), како и на работничките совети на стопанските претпријатија во Заедницата на стопанските претпријатија на Југословенските пошти, телеграфи и телефони и на основните единици на претпријатијата на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај што се избрани во 1958 или 1959 година,

им се продолжува мандатот до донесувањето на прописи за новата организација на заедниците на овие претпријатија, а најдоцна до 30 април 1961 година.

Член 2

Изборите на управни одбори на железничките транспортни претпријатија и на нивните единици (станиците, ложилниците и секциите), како и изборите на управни одбори на претпријатијата на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај и на основните единици на овие претпријатија, ќе се извршат најдоцна до 31 јули 1960 година.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

377.

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СТАНБЕНИТЕ ОДНОСИ**

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за станбените односи, што го усвои Сојузната народна скупштина на седницата на Сојузниот собор од 30 јуни 1960 година и на седницата на Соборот на производители од 30 јуни 1960 година.

ПР бр. 18
2 јули 1960 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Петар Стамболиќ, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СТАНБЕНИТЕ ОДНОСИ****Член 1**

Во Законот за станбените односи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/59 и 47/59) во членот 54 став 1 зборовите „на железничките станици, на чугарите на пруги“ се заменуваат со зборовите „во кругот на железничките извршни единици (станиците, ложилниците, работилниците, секциите)“.

Член 2

Во членот 124а по ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„(5) Сојузниот извршен совет може да пропише за зградите и деловите од згради, што станале општествена сопственост врз основа на Законот за национализација на наемните згради и на градежното земјиште, дел од амортизацијата да се употреби за исплата на надоместок на поранешните сопственици на тие згради односно делови од згради.“

Член 3

Во членот 184 ставот 1 се менува и гласи:

„(1) На лице што на денот на влегувањето во сила на овој закон ќе се затекне како потстанар може отказ на потстанарскиот однос да му се даде само во случаите и под условите што со овој закон се определени за давање отказ на договор за користење на стан на носителот на станарското право:

1) ако станбената просторија ја користи само или со еден или повеќе членови на своето домаќинство врз основа на акт од станбениот орган, или

2) ако станбената просторија почнало да ја користи пред 14 јули 1954 година, или

3) ако надоместокот за користење на станбената просторија му го плаќа непосредно на куќниот совет односно на сопственикот на зградата кој не е носител на станарското право на станот во кој таа просторија се наоѓа“

Во истиот член се додава нов став 2, кој гласи:

„(2) Неизвршените пресуди и други извршни наслови што им се противни на одредбите на претходниот став, не можат да се извршат.“

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4.

Во новиот став 3 зборовите „претходниот став“ се заменуваат со зборовите „ставот 1 на овој член“.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

378.

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА НА ОПШТИОТ ЗАКОН ЗА ШКОЛСТВОТО

Врз основна на членот 71 точка 2 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, се прогласува Законот за измена на Општиот закон за школството, што го усвои Сојузната народна скупштина на седницата на Сојузниот собор од 30 јуни 1960 година.

ПР бр. 15

2 јули 1960 година

Белград

Претседател на Републиката,

Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател

на Сојузната народна скупштина,

Петар Стамболиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНА НА ОПШТИОТ ЗАКОН ЗА ШКОЛСТВОТО

Член 1

Членот 112 од Општиот закон за школството се брише.

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

379.

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за јавните службеници, што го усвои Сојузната народна скупштина на седницата на Сојузниот собор од 30 јуни 1960 година.

ПР бр. 22

2 јули 1960 година

Белград

Претседател на Републиката,

Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател

на Сојузната народна скупштина,

Петар Стамболиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

Член 1

Во Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57, 44/58, 1/59 и 52/59) во членот 432 на крајот од ставот 1 се додава нова реченица, која гласи: „Конкурсот мора да биде објавен, а биографските податоци и податоците за стручните работи на кандидатот ќе ѝ се направат пристапни на јавноста пред изборот.“

Во истиот член по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„(2) Изборот на наставниот персонал од претходниот став се врши врз основа на реферат од стручната комисија.“

Во истиот член во досегашниот став 2, кој станува став 3, зборовите „претходниот став“ се заменуваат со зборовите „ставот 1 на овој член“.

Во истиот член досегашниот став 3, кој станува став 4, се менува и гласи:

„(4) Со пропис на републичкиот извршен совет се определува составот на стручната комисија од претходниот став како и начинот на изборот.“

Член 2

Во членот 433 ст. 1 и 2 се менуваат и гласат:

„(1) За предавач на виша школа може да биде избран кандидат што има завршен факултет (факултетска настава од втор степен) или соодветна висока школа, а владее со проблемите на својата дисциплина и има стечено искуство во праксата и способност за наставничка работа.

(2) За професор на виша школа може да биде избран кандидат што има завршен факултет (факултетска настава од втор степен) или соодветна висока школа, побројни стручни работи, подолго искуство во наставата или во успешно водење на работите на својата струка и способност за наставничка работа.“

Член 3

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

380.

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСОТ ЗА БУЏЕТИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, се прогласува Законот за измени на Законот за придонесот за буџетите од личниот доход на работниците, што го усвои Сојузната народна скупштина на седницата на Сојузниот собор од 30 јуни 1960 година и на седницата на Соборот на производителите од 30 јуни 1960 година.

ПР бр. 13

2 јули 1960 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател

на Сојузната народна скупштина,

Петар Стамболиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСОТ ЗА БУЏЕТИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ

Член 1

Во Законот за придонесот за буџетите од личниот доход на работниците („Службен лист на

ФНРЈ“, бр. 52/57, 52/58 и 47/59) во членот 21 ст. 2 и 3 се менуваат и гласат:

„По исклучок од одредбите на претходниот став, од личниот доход на работниците на селскостопанските организации, општите земјоделски задруги и самостојните установи, остварен со работа на селскостопански дејности, придонесот за буџетите од личниот доход се плаќа по норма од 3%.

Од личниот доход на работниците на селскостопанските организации, општите земјоделски задруги и самостојните установи, остварен со работа на неселскостопански дејности, придонесот за буџетите од личниот доход се плаќа по нормата пропишана во ставот 1 од овој член.“

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1960 година.

381.

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОДЛИКУВАЊАТА

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за одликувањата, што го усвои Сојузната народна скупштина на седницата на Сојузниот собор од 30 јуни 1960 година.

ПР бр. 17

2 јули 1960 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Петар Стамболиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОДЛИКУВАЊАТА

Член 1

Во Законот за одликувањата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 55/55 и 27/56) во членот 8 ставот 1 се менува и гласи:

„Ордени за граѓански заслуги се:

- 1) Орденот југословенска голема ѕвезда,
- 2) Орденот јунак на социјалистичкиот труд,
- 3) Орденот на народното ослободување,
- 4) Орденот југословенска ѕвезда од I, II и III ред,
- 5) Орденот на југословенското знаме од I, II, III, IV и V ред,
- 6) Орденот заслуги за народ од I, II и III ред,
- 7) Орденот братство и единство од I и II ред,
- 8) Орденот на Републиката од I, II и III ред,
- 9) Орденот на трудот од I, II и III ред.“

Член 2

Членот 10 се менува и гласи:

„Меѓусебниот ранг на ордените на Федеративна Народна Република Југославија е следниот:

- 1) Орденот југословенска голема ѕвезда,
- 2) Орденот на слободата,
- 3) Орденот на народен херој,
- 4) Орденот јунак на социјалистичкиот труд,
- 5) Орденот на народното ослободување,
- 6) Орденот југословенска ѕвезда од I ред,
- 7) Орденот на бојното знаме,
- 8) Орденот на југословенското знаме од I ред,

- 9) Орденот партизанска ѕвезда од I ред,
- 10) Орденот заслуги за народ од I ред,
- 11) Орденот братство и единство од I ред,
- 12) Орденот на народната армија од I ред,
- 13) Орденот на Републиката од I ред,
- 14) Орденот на трудот од I ред,
- 15) Орденот за воени заслуги од I ред,
- 16) Орденот југословенска ѕвезда од II ред,
- 17) Орденот на југословенското знаме од II ред,
- 18) Орденот партизанска ѕвезда од II ред,
- 19) Орденот заслуги за народ од II ред,
- 20) Орденот братство и единство од II ред,
- 21) Орденот на народната армија од II ред,
- 22) Орденот на Републиката од II ред,
- 23) Орденот на трудот од II ред,
- 24) Орденот на воени заслуги од II ред,
- 25) Орденот за храброст,
- 26) Орденот југословенска ѕвезда од III ред,
- 27) Орденот на југословенското знаме од III ред,
- 28) Орденот партизанска ѕвезда од III ред,
- 29) Орденот заслуги за народ од III ред,
- 30) Орденот на народната армија од III ред,
- 31) Орденот на Републиката од III ред,
- 32) Орденот на трудот од III ред,
- 33) Орденот на југословенското знаме од IV ред,
- 34) Орденот за воени заслуги од III ред,
- 35) Орденот на југословенското знаме од V ред.“

Член 3

Во членот 12 по точката 13 се додава нова точка 14, која гласи:

„Орденот на Републиката од I, II и III ред им се доделува на поединци, на установи, на општествени и политички организации за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата.“

Досегашните точ. 14 и 15 стануваат точ. 15 и 16.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

382.

Врз основа на членот 38 став 1 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта,

Сојузната народна скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 30 јуни 1960 година и на седницата на Соборот на производителите од 30 јуни 1960 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА НОРМИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ НА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

1. Во Одлуката за нормите на придонесот за социјално осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/59) во точката 1 став 1 и во точката 2 став 1 по зборовите „во селскостопанските организации“ зборот „и“ се заменува со заширка, а по зборовите „во општите земјоделски задруги“ се додаваат зборовите „и во самостојните установи“.

2. По точката 13 се додава нова точка 13а, која гласи:

„13а. По исклучок, во 1960 година исплатителите на личниот доход од точ. 1 до 3 на оваа одлука се должни на вкупно исплатениот износ на личниот доход од кој го пресметуваат и го плаќаат придонесот за социјално осигурување по општите норми од 22% односно 20% од точ. 1 и 2 на оваа одлука, посебно пресметуваат и уплатуваат придонес за социјално осигурување по дополнителна општа норма од 2%.

На личните доходи од кои според одредбите на оваа одлука не се пресметува и не се плаќа придо-

нес за социјално осигурување по општите норми од точ. 1 и 2 на оваа одлука, не се пресметува и не се плаќа придонес за социјално осигурување по дополнителната општа норма од претходниот став.

Придонесот по нормата од оваа точка се пресметува од истата основа од која се пресметува придонесот за социјално осигурување по општите норми од точ. 1 и 2 на оваа одлука.

Придонесот по нормата од оваа точка не се плаќа од личниот доход на одделен работник, туку исплатителот на личните доходи го плаќа овој придонес од истите средства од кои ги исплатува и личните доходи на кои е пресметан овој придонес. Приватните работодавци го плаќаат овој придонес од своите средства.

Придонесот пресметан по нормата од оваа точка исплатителите на личниот доход се должни да го уплатуваат на посебна сметка кај банката кај која го уплатуваат и придонесот за социјално осигурување пресметан по општите норми. Овие средства можат да се користат само за покривање на непокриените вишоци на расходите над приходите на службата на социјалното осигурување настанати во 1960 година.

Износите на вишоците на средствата, откако ќе бидат подмирени евентуални кусоци во 1960 година, се издвојуваат на посебна сметка кај Народната банка.

Средствата од претходниот став не се сметаат како вишок на средствата во смисла на важечките прописи за социјалното осигурување. Овие средства можат да се употребат според прописите на Сојузниот извршен совет по измената на важечките прописи за финансирањето на социјалното осигурување со кои по пат на закон ќе се регулира системот на финансирањето на социјалното осигурување.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1960 година.

Сојузна народна скупштина

СНС (А) 26

2 јули 1960 година

Белград

Претседател

на Сојузната народна скупштина,

Петар Стамболиќ, с. р.

Претседател

на Соборот на
производителите,

Пашко Ромац, с. р.

Претседател

на Сојузниот собор,

др Младен Ивекоски, с. р.

383.

Врз основа на членот 38 став 1 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта,

Сојузната народна скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 30 јуни 1960 година и на седницата на Соборот на производителите од 30 јуни 1960 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДА НА УРЕДБИТЕ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Се потврдуваат уредбите што ги донесе Сојузниот извршен совет врз основа на овластувањето од точката II на Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем, и тоа:

1) Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за данокот на доход („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/59),

2) Уредбата за измена на Уредбата за надворешнотрговското работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/59),

3) Уредбата за измена на Уредбата за катастарот на зејмиштето („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/59),

4) Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/60),

5) Уредбата за дополненија на Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/60),

6) Уредбата за дополнение на Уредбата за данокот на доход („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/60),

7) Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/60).

Сојузна народна скупштина

СНС (А) 36

2 јули 1960 година

Белград

Претседател

на Сојузната народна скупштина

Петар Стамболиќ, с. р.

Претседател

на соборот на

производителите,

Пашко Ромац, с. р.

Претседател

на Сојузниот собор,

др Младен Ивекоски, с. р.

384.

Врз основа на членот 79 став 1 точка 1, во врска со членот 9 став 1 алинеја 3 од Уставниот закон и чл. 11 и 30 став 3 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/58 и 21/59), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ПОДИГАЊЕ НА ПРАТЕНИШТВОТО НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ИРАН НА СТЕПЕН НА АМБАСАДА

1. Пратеништвото на Федеративна Народна Република Југославија во Иран се подига на степен на амбасада.

2. Државниот секретар за надворешни работи ќе преземе мерки потребни за извршување на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, со тоа што подигањето на степен на амбасада се смета од 28 јуни 1960 година.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 108

28 јуни 1960 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

385.

Врз основа на точката 2 главата XXI на Сојузниот општествен план за 1960 година и членот 113 од Законот за државната управа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56 и 44/57), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ЕВИДЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Заради одржување стабилноста на цените на пазарот ќе се води, на начинот определен со оваа одлука, евиденција за цените на определени производи што се од значење за пазарот и за животниот стандард.

2. Сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет ги определува производите за чии цени во смисла на оваа одлука се води евиденција.

3. Управните работи во врска со евиденцијата и контролата на цените ја врши Сојузниот уред за цени, ако со оваа одлука или со други прописи не е определено поинаку.

4. Производителските организации се должни за намераваното покачување на цените на производите за чии цени се води евиденција, претходно да го известат Сојузниот уред за цени, и тоа на 30 дена пред да пристапат кон продажба по покачени цени.

Сојузниот уред за цени може да го скрати рокот од претходната точка за што е должен да ги известат производителските организации.

5. Ако Сојузниот уред за цени најде дека намераваното покачување на цените би го променило постојното ниво на цените на односната група производи, тој е должен во соработка со заинтересираните органи и организации да разгледа дали е покачувањето на цените во согласност со условите на пазарот.

Сојузниот уред за цени ќе му достави на сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет мислење за покачувањето на цените од претходниот став и, по потреба, ќе му предложи преземање на соодветни мерки.

Сојузниот уред за цени е должен да ги известат заинтересираните производителски организации за поднесувањето на предлогот во смисла на претходниот став.

6. Врз основа на предлогот од Сојузниот уред за цени од претходната точка, сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет ќе ја разгледа можноста и потребата од преземање на соодветни економски и други мерки за стабилизација на цените на пазарот.

За да се обезбеди дејството на мерките од претходниот став, односно да се отстранат повремениот растројства на пазарот, сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет може да определи за производите на кои се однесува предлогот да не можат за определено време, а најмногу за 6 месеци да се покачат постојните цени или да можат да се покачат цените само до определено ниво на цените за односната група производи.

7. Сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет може, во смисла на важечките прописи, да определи постојното ниво на цените на производите за кои е врз основа на претходната точка определено да не можат да се продаваат за определено време по покачени цени да претставува основица на која трговските стопански организации ќе ги формираат своите продажни цени на големо за тие производи, и може да го определи начинот за формирање на тие цени.

8. Советот на општинскиот народен одбор надлежен за работите на стоковниот промет може да ги определи поважните прехранбени производи и занаетчиските услуги од значење за снабдувањето на граѓаните, за кои ќе се установи евиденција и контрола на цените на мало.

Советот на општинскиот народен одбор надлежен за работите на стоковниот промет може за производите и услугите од претходниот став да ги определи и највисоките продажни цени на мало односно начинот за формирање на тие цени.

Управните работи во врска со спроведувањето на евиденцијата и контролата на цените од ставот 1 на оваа точка ги врши органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на стоковниот промет.

Во градовите поделени на општини работите од претходните ставови ги врши советот односно органот на управата на околинскиот народен одбор надлежен за работите на стоковниот промет.

9. Сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет може да ги определи прехранбените производи и занаетчиските услуги за кои не може да се установи евиденција и контрола на цените на мало, како и за кои не можат да се определуваат цени на мало, во смисла на претходната точка.

10. На стопанската организација што ќе постапи противно на одредбите од оваа одлука и на прои-

сите донесени врз основа на неа, ќе се применат одредбите на членот 107 став 1 точка 3 на Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/59 и 9/60), а на одговорното лице во таа организација — одредбата од ставот 4 на тој член.

Со парична казна до 200.000 динари ќе се казни за прекршок сопственик на приватен занаетчиски дуќан ако не се придржува за цените пропишани врз основа на точката 8 од оваа одлука.

11. Поблиски прописи за спроведување на оваа одлука ќе донесува, по потреба, сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет.

12. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за евиденција и контрола на цените на определени производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 7/58, 28/58 и 39/58), како и прописите што се во спротивност со одредбите од оваа одлука.

13. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 145

28 јуни 1960 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,
Велко Зековиќ, с.р.

Потпретседател,
Миљалко Тодоровиќ, с.р.

386.

Врз основа на точ. 2 и 11 од Одлуката за евиденција и контрола на цените на определени производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/60), сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет пропишува

УПАТСТВО

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЕВИДЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Обврската за доставување известувања за покачувањето на цените во смисла на одредбите од Одлуката за евиденција и контрола на цените на определени производи (во натамошниот текст: Одлуката) се однесува на производите односно групите производи наведени во Списокот на производите на кои се однесува евиденцијата и контролата на цените (во натамошниот текст: Списокот), што е објавен кон Упатството за спроведување на Одлуката за евиденција и контрола на цените на определени производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 7/58, 49/58, 2/59, 30/59, 41/59, 1/60, 6/60, 8/60, 11/60, 15/60 и 20/60).

2. Како производителски организации што се должни да доставуваат известување пропишано со Одлуката и со ова упатство, се подразбираат индустриските претпријатија.

За производите односно групите производи од гранката 122 (производи на дрвната индустрија) и од гранката 313 (производи на шумарството), да доставуваат известувања се должни и шумските стопанства и земјоделските задруги.

3. Како покачување на цените, во смисла на точката 4 од Одлуката, се подразбира и одржувањето на постојните цени за производите од влошен квалитет или на условите на продажбата што се од влијание на цените (место и начин на испораката, вид и трошоци на амбалажата, рабат, касасконтото и др.).

4. Производителските организации од точката 2 на ова упатство (во натамошниот текст: претпријатијата) се должни да доставуваат известување за продажните цени и за своите нови производи, и тоа најдоцна на 30 дена пред да пристапат кон продажба на тие производи.

Како нов производ, во смисла на претходниот став, се подразбира производот што претпријатието порано не го произведувало.

5. Претпријатието може да пристапи кон продажба по цените наведени во известувањето по истекот на рокот од 30 дена од денот на поднесувањето на известувањето, а и пред истекот на тој рок ако Сојузниот уред за цени го скрати рокот во смисла на точката 4 став 2 од Одлуката.

6. Претпријатието е должно во известувањето да ги даде следните податоци за секој производ на кој се однесува известувањето: назив на производот; шифра и назив на групата производи во која спаѓа односниот производ, и тоа според номенклатурата на Сојузниот завод за статистика (за следење на месечното индустриско производство, на годишното индустриско производство и на извозот и увозот); комерцијална ознака на производот; комерцијално-техничка спецификација на производот; комерцијална единица на мерка; тежина според комерцијалната единица на мерка; обем на производството што се предвидува за текуштата година; постојана и нова продажна цена и услови на продажбата (место и начин на испораката, амбалажа, подвоз, рабат, каса-сконот и др.).

Покрај податоците од претходниот став, претпријатието е должно да даде и образложение за причините што се од значење за формирањето на новите цени наведени во известувањето (промени во односите на понудата и побарувачката, промени во условите на снабдувањето и во цените на репродукционите материјали, други поважни промени во условите на производството и сл.).

Кон известувањето за новите производи претпријатието ги доставува само податоците од ставот 1 на оваа точка.

7. Ако претпријатието не достави податоци со образложение во смисла на точката 6 од ова упатство, ќе се смета дека и не поднесло известување, за што ќе биде известено од Сојузниот уред за цени.

8. Овластувањето на советот на општинскиот народен одбор надлежен за работите на стоковниот промет не се однесува на производите за кои со сојузните прописи се определени продажните цени на мало односно начинот на формирањето на тие цени.

Органот на народниот одбор од претходниот став, при спроведувањето на евиденција и контрола на цените на мало односно при определувањето на највисоките продажни цени на мало или на начинот на формирањето на тие цени, ќе води особено сметка за односите на понудата и побарувачката и за условите на работењето со производите и услугите на кои се однесува евиденцијата и контролата на цените на мало.

Органот на народниот одбор од ставот 1 на оваа точка е должен да го известува сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет за тоа за кои производи и услуги установил евиденција и контрола на цените на мало односно ги определи највисоките продажни цени на мало или начинот на формирањето на тие цени.

9. Со денот на влегувањето во сила на ова упатство престанува да важи Упатството за спроведување на Одлуката за евиденција и контрола на цените на определени производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 7/58,30/58,49/58,2/59,30/59,41/59,1/60,6/60,8/60,11/60,15/60 и 20/60), освен Списокот на производите на кои се однесува евиденцијата и контролата на цените.

10. Ова упатство влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 4140/1

1 јули 1960 година
Белград

Државен секретар за работите
на стоковниот промет,
др Маријан Бреџељ, с. р.

387.

Врз основа на членот 70 од Општиот закон за школството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/58), секретаријатите на Сојузниот извршен совет за просвета и култура, за народно здравје и за социјална политика и комунални прашања пропишуваат

П РА В И Л Н И К ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈАТА И ЕВИДЕНЦИЈАТА НА ДЕЦАТА ПОПРЕЧЕНИ ВО ФИЗИЧКИОТ И ПСИ- ХИЧКИОТ РАЗВИТОК

1. Општи одредби

Член 1

Со овој правилник се определуваат категориите и начинот на категоризацијата на децата попречени во физичкиот и психичкиот развој и водењето на евиденција за таквите деца со цел за живна посебна заштита, воспитување, образование и оспособување за живот и работа.

Член 2

Категоризацијата и евиденцијата од претходниот член ги опфаќаат сите деца попречени во физичкиот и психичкиот развој.

Специјалните училишта и установи можат да ги примаат ваквите деца дури по извршената категоризација и евидентирање.

Член 3

Наод и мислење за тоа во која категорија спаѓа дете попречено во физичкиот или психичкиот развој дава стручната комисија за давање на мислења за категоризацијата на децата попречени во физичкиот развој (во натамошниот текст: стручната комисија).

Врз основа на наодот и мислењето на стручната комисија се донесува решение за категоријата на детето и се води евиденција за таквото дете.

II. Категоризација

Член 4

Категоризацијата ги опфаќа децата попречени во физичкиот и психичкиот развој, и тоа:

- 1) со оштетен вид;
- 2) со оштетен слух;
- 3) со растројства во говорот и гласот;
- 4) телесно инвалидни;
- 5) психички заостанати;
- 6) со комбинирани пречки и недостатоци.

Член 5

Децата со оштетен вид, во смисла на овој правилник, се слабовидни и слепи деца.

Како слабовидно дете се смета детето што на подоброто око, со корекционо стакло, има острина на видот помала од 0,4.

Како слабовидно дете се смета и детето што на подоброто око, со корекционо стакло, има острина на видот поголема од 0,4 но кај кое се предвидува извесно влошување на видот.

Како слепо дете се смета детето што на подоброто око, со корекционо стакло, има острина на видот помала од 0,10 или има видно поле до 20 степени.

Член 6

Децата со оштетен слух, во смисла на овој правилник, се наглуви и глуви деца.

Како наглуво дете се смета детето што изгубило слух од 30 до 80 децибела, со кое е разбирањето несигурно и на кое говорот во развојот му е битно оштетен.

Како глуво дете се смета детето што изгубило слух за повеќе од 80 децибела и со кое разбирањето е невозможно.

Детето од претходниот став што го запазило говорот се смета како наглуво.

Член 7

Децата со растројства во говорот и гласот, во смисла на овој правилник, се деца кај кои е процесот

на разбирање со говор отежнат поради пречки или оштетувања на кој и да е дел од говорниот апарат.

Член 8

Телесно инвалидни деца, во смисла на овој правилник, се деца со такви оштетувања и деформации или моторни растројства, што им оневозможуваат да се воспитуваат, образуваат и оспособуваат под редовни услови.

Член 9

Психички заостанати деца, во смисла на овој правилник, се интелектуално заостанати деца поради заостанат или успорен психички развој што при анализирањето на резултатот од тестирањето имаат умов количник од 0 до 70 заклучно.

Според степенот на интелектуалната заостанатост, децата од претходниот став се:

1) идиоти, чиј умов количник е од 0 до 30 т. е. деца што не можат да научат да зборуваат и да се грижат за себеси;

2) имбецили, чиј умов количник е над 30 до 50 т. е. деца што не можат да се оспособат за самостојна работа ниту можат да научат да читаат и да пишуваат;

3) дебили, чиј умов количник е над 50 до 70 заклучно, т. е. деца што не можат да се воспитуваат, образуваат и оспособуваат за живот и работа под редовни услови и на кои им е потребен посебен надзор и грижа.

Како психички заостанати деца можат да се сметаат и децата со умов количник над 70 до 80 кај кои при школувањето под редовни услови се јавуваат тешкотии, поради што им е потребно посебно воспитување, образование и оспособување за живот и работа.

Член 10

Деца со комбинувани пречки и недостатоци, во смисла на овој правилник, се деца што имаат во исто време два или повеќе недостатоци односно пречки од членот 4 точ. 1 до 5 на овој правилник (слепило и глувост, телесна инвалидност и интелектуална заостанатост и сл.).

III. Надлежност и постапка

Член 11

Децата попречени во физичкиот и психичкиот развој на кои им е потребна посебна заштита, воспитување, образование и оспособување за живот и работа, мораат да му бидат пријавени на органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на социјалната заштита (во натамошниот текст: надлежниот орган на управата) на чие подрачје е живеалиштето односно престојувалиштето на детето. Пријавата ја поднесуваат родителите односно старателот на детето.

Децата од претходниот став можат на надлежниот орган на управата да му ги пријават и детски диспанзери и други здравствени, социјални и воспитни установи, училишта, органи на државната управа, заводи за социјално осигурување, судови и јавни обвинителства, како и станбени заедници, општествени и стопански организации и поединци, ако узнаат за вакви случаи.

Надлежниот орган на управата поведува постапка и по службена должност ако за вакво дете узнае без пријава.

Член 12

Надлежниот орган на управата ја доставува пријавата од претходниот член или својот реферат, ако повел постапка без пријава, до соодветната стручна комисија, заради давање наод и мислење. Кон пријавата се доставува сета расположива документација за детето, што е од важност за работата на комисијата.

Член 13

Стручната комисија се формира при просветни, здравствени, социјални или други соодветни установи.

Републичкиот совет надлежен за работите на социјалната политика, во спогодба со републичките совети надлежни за работите на просветата и за ра-

ботите на народното здравје, ги определува установите кај кои ќе се формираат стручни комисији, во дејќи при тоа сметка за опременоста и за стручните кадри во тие установи.

Органите од претходниот став можат за одделни категории деца да ги определат установите чиј персонал може успешно да ги врши работите на стручната комисија.

Член 14

Стручната комисија што му дава наод и мислење на органот кој решава во прв степен (во натамошниот текст: првостепената стручна комисија) ја формира советот на општинскиот народен одбор надлежен за работите на социјалната заштита, во спогодба со советите надлежни за работите на просветата и за работите на народното здравје.

Првостепената стручна комисија може да се формира и за две или повеќе општини.

Член 15

Првостепената стручна комисија се состои од пет членови, од кои лекарот-специјалист за детски болести, односно лекарот за училишна хигиена или, ако вакво нема, лекарот за општа пракса, психологот и социјалниот работник се постојани членови на комисијата, а лекарот со определена специјалност и педагогот со соодветно педагошко образование влегуваат во нејзиниот состав зависно од категоријата на попреченоста на детето што се испитува.

Член 16

Првостепената стручна комисија дава наод и мислење врз основа на непосредниот преглед на детето како и врз основа на медицинската и друга документација со фактите од влијание врз утврдувањето на категоријата на која ѝ припаѓа детето.

Првостепената стручна комисија може, по потреба, да прибави и мислење од одделни стручњаци или стручни установи. За таа цел комисијата може да го упати детето на преглед односно на испитување во соодветна установа.

Член 17

Наодот и мислењето на првостепената стручна комисија мора да содржи:

1) лични податоци: фамилијарно, татково и родено име, ден, месец, година и место на раѓањето, занимање на родителите и живеалиште;

2) подробна лична и фамилијарна здравствена анамнеза;

3) опис на социјалната состојба, со поблиски податоци за личните, фамилијарните и материјалните прилики, условите на животот итн.;

4) потполна дијагноза, со потребни клинички и други наоди;

5) образложено мислење за категоријата на детето и што е потребно да се преземе за неговото лекување, заштита, воспитување, образование и оспособување за живот и работа;

6) датум кога треба да се изврши повторен (контролен) преглед, со кратко образложение на потребите од таков преглед.

Член 18

Кога надлежниот орган на управата ќе го прими наодот и мислењето од првостепената стручна комисија, тој диспозитивот на решението за категоризацијата на детето го става во вид на забелешка на списокот.

Надлежниот орган на управата му го соопштува ваквото решение на родителот односно на старателот на детето усно, а напишано го издава само ако тие го побараат тоа.

Во решението се означува степенот на интелектуалната заостанатост на психички заостанати деца само со број од членот 9 ст. 2 и 3 на овој правилник.

Против решението може родителот односно старателот да изјави жалба во рок од 15 дена од денот на соопштувањето односно на приемот на решението до второстепениот орган на управата преку првостепениот орган на управа.

По жалбата решава во втор степен органот на управата на околискиот народен одбор надлежен за работите на социјалната заштита.

Член 19

Стручната комисија што му дава наод и мислење на органот на управата кој решава во втор степен (во натамошниот текст: второстепената стручна комисија) ја формира републичкиот совет надлежен за работите на социјалната политика, во согласба со републичките совети надлежни за работите на просветата и за работите на народното здравје.

Второстепената стручна комисија се состои од пет членови, од кои лекарот-специјалист за детски болести, односно лекарот за училишна хигиена, или, ако ваков нема, лекарот-специјалист за општа медицина, психологот и социјалниот работник се постојани членови на комисијата, а лекарот со определена специјалност и делегатот, со соодветно педагошко образование влегуваат во нејзиниот состав зависно од категоријата на погреченост на детето што се испитува.

Член на првостепената стручна комисија не може да биде истовремено и член на второстепената стручна комисија.

Член 20

Пред донесувањето на решението по жалбата, органот на управата што решава во втор степен е должен да прибави наод и мислење од второстепената стручна комисија.

Член 21

Второстепените стручни комисии даваат свои наоди и мислења, по правило, врз основа на документацијата прибавена од првостепените стручни комисии, или врз основа на податоците добиени на друг начин, а ако сметаат дека е тоа потребно, и врз основа на непосреден преглед на детето.

Член 22

Со работата на стручните комисии од претходните членови раководи претседател што го именува органот што ја формира стручната комисија.

Претседателот и секој член на стручната комисија имаат свој заменик.

Член 23

Стручните комисии работат само во полн состав. Наодите и мислењата, стручните комисии ги даваат со мнозинство гласови на пропишаниот образец, а ги потпишуваат претседателот и сите членови на стручната комисија.

Секој член на стручната комисија може да издвои мислење, но е должен мислењето да го објави писмено.

Член 24

По правосилноста на решението за категоризација на детето, надлежниот орган на управата ги внесува општите податоци за детето со наодот и мислењето на стручната комисија во матичната книга за определена категорија деца и формира досие за тоа дете.

Член 25

Надлежниот орган на управата е должен да ги внесува податоците во матичната книга за децата за кои се води евиденција сè до нивното оспособување за живот и работа, односно додека постои потреба за тоа.

Родителите односно старателите на децата се должни да го известуваат надлежниот орган на управата за сите важни промени.

Член 26

Надлежниот орган на управата врз основа на податоците од стојата евиденција за децата попречени во физичкиот и психичкиот развиток му доставува на крајот на секоја година на републичкиот совет надлежен за работите на социјалната политика податоци за категориите на овие деца.

Член 27

Ако по донесувањето на конечното решение за категоризацијата на детето и по евидентирањето настапат кај детето промени во порано утврдената состојба, надлежниот орган на управата по службена должност или по пријава од родителите одно-

сно старателот го упатува ваквото дете на стручна комисија заради давање повторен наод и мислење.

Во случај на преселување на детето, органот на управата го доставува предметот до органот на управата надлежен според местото на преселувањето.

Член 28

Општинскиот собор може водењето на постапката во врска со категоризацијата на децата попречени во физичкиот и психичкиот развиток и водењето на евиденцијата за тие деца да го пренесе врз просветните, здравствените, социјалните или други соодветни установи, ако тие ги исполнуваат сите потребни услови за тоа.

Член 29

Трошоците на стручните комисии паѓаат на товар на политичкотериторијалните единици чии органи ги формираат.

Трошоците настанати во врска со упатувањето на децата на испитување и евентуално лекување во установи, се плаќаат според посебни прописи со кои се регулираат обврските и начинот на плаќањето за услугите што ги даваат тие установи.

Член 30

За вршење на административните работи на стручните комисии органите што ги формираат нив ќе обезбедат потребен број административни службеници.

Член 31

Пропишаниот образец бр. 1 — Наод и мислење и образецот бр. 2 — Матична книга се отпечатени кон овој правилник и се негов составен дел.

IV. Преодна и завршна одредба

Член 32

Стручните комисии се должни во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој правилник да извршат категоризација на децата попречени во физичкиот и психичкиот развиток што на денот на влегувањето во сила на овој правилник се наоѓаат во соодветните установи.

Член 33

Овој правилник влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 04—1917/60

29 јуни 1960 година

Белград

Секретар
за просвета и култура,
Крсте Црвенковски, с. р.

Секретар
за социјална политика,
и комунални прашања,
Лидија Шентјурц, с. р.

Секретар
за народно здравје,
др Херберт Храус, с. р.

Стручна комисија за давање
мислење за категоризацијата
на децата попречени во фи-
зичкиот и психичкиот ра-
звиток

Образец бр. 1
Наод и мислење
(формат:
21 × 297 мм)

Бр. _____
датум _____
во _____

НАОД И МИСЛЕЊЕ

1. Фамилијарно и родено име на детето:
2. Родено име на таткото и негово за-
нимање:
3. Родено име и моминско фамилијар-
но име на мајката и нејзино зани-
мање:
4. Датум и место на раѓањето на детето:

5. Фамилијарно и родено име на стартелот:
6. Адреса на живеалиштето односно на последното престојувалиште на детето (место, општина, околија, НР):
7. Идентитетот на детето утврден преку:
8. Искрпна здравствена анамнеза:
9. Социјална состојба:
(опачина од прва страна)
10. Наод (потполна дијагноза со потребни клинички и други наоди):
11. Мислење за категоријата на детето и што треба да се преземе за негова заштита, воспитување, образование и оспособување за живот и работа:
12. Образложение на мислењето за категоријата на детето:
13. Датум на јавување на повторен преглед:

Забелешки:

Членови на комисијата: Претседател на комисијата:

Образец бр. 2 — Матична книга
(формат: 42×297 мм)
Страна _____

НОО _____

Категорија _____

Ред. број и датум на запишувањето	Фамилијарно и родено име на детето	Родени имиња на обата родители односно фамилијарно и родено име на стартелот	Дек. месец, година и место на раѓањето на детето	Адреса на живеалиштето односно на последното престојувалиште на детето (место, општина, околија и НР)	Назив на стручната комисија и број и датум на изданиот наод и мислење	Мислење на стручната комисија за категоријата на детето (точка II на изводот и настанати промени)	Податоци за преземените мерки за заштита, воспитување, образование и оспособување на детето, како и настанати промени
1.							
2.							

388.

Врз основа на членот 4 од Законот за адвокатурата („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 15/57) и членот 16 точка 12 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 18/58 и 18/59), во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за општа управа, Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за правосудни работи пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА СЛУЖБАТА ЗА ПРАВНА ПОМОШ ВО НАРОДНИТЕ ОДБОРИ

Основување

Член 1

Заради давање правна помош на граѓаните може да се основе служба за правна помош во општин-

ски народни одбори, а, по потреба, и во околски народни одбори.

Пред основувањето на службата за правна помош ќе се обезбедат кадровски и други услови за работата на оваа служба.

Член 2

Службата за правна помош се организира и се врши врз основа на одлука на народниот одбор и во согласност со одредбите од овој правилник.

Со основувањето на службата за правна помош не престанува обврската на судовите и на другите органи врз основа на посебни прописи да им даваат правна помош на граѓаните во работите од својот делокруг.

Член 3

Народните одбори на две или повеќе општини можат со свои одлуки спогодбено да основат заедничка служба за правна помош.

Со одлуките од претходниот став се определува седиштето на заедничката служба за правна помош, а може да се определи и времето кога ќе се дава правна помош во одделни места надвор од седиштето на оваа служба.

Член 4

Средствата за финансирање на службата за правна помош ги обезбедува општината односно околијата.

Учеството на општините што ќе основат заедничка служба за правна помош во трошоците на таа служба се определува со договор помеѓу основувачите.

Член 5

Службата за правна помош е должна да им дава правна помош на сите граѓани што ќе се обврнат за оваа помош.

Народниот одбор може да определи посебни услови за давање правна помош на граѓаните од подрачјето на други општини односно околии.

Со одлуката на народниот одбор може да се определи службата за правна помош да им дава правна помош и на општествените организации, станбените заедници и куќните совети.

Делокруг

Член 6

Во делокругот на службата за правна помош спаѓаат работите на давање правна помош на граѓаните во остварувањето и заштитата на нивните права пред судови, државни органи, установи што вршат јавна служба и организации.

Давањето на правна помош на граѓаните опфаќа:

- 1) давање усни правни совети;
- 2) составување исправи (договори, тестаменти, изјави и др.);
- 3) составување поднесоци (молби, тужби, предлози, жалби и други барања и сл.);
- 4) застапување на расправи и срочишта пред редовен суд во процесната, вонпроцесната и извршната постапка, во постапката по управни спорови и во кривичната постапка заради остварување на имотноправни барања, како и застапување пред органите на управата во управната постапка, пред установите што вршат јавна служба и пред организациите.

Народниот одбор може да определи службата за правна помош да ги врши сите или само некои од работите наведени во претходниот став.

Член 7

Службата за правна помош ќе им укажува правна помош на граѓаните и во работите од делокругот на правна помош што врз основа на посебни прописи ја даваат судовите и другите органи (член 2 став 2), особено ако со тоа се смалуваат трошоците што заинтересираното лице би ги имало поради оддалеченоста на тие органи.

Граѓаните, по правило, ќе се упатуваат до суд или до други органи кога е заради давање правна помош потребно претходно да се разгледаат списите, книгите или други податоци со кои судот или тие органи располагаат.

Член 8

Во постапката во која учествуваат странки со спротивни барања службата за правна помош може да го преземе застапувањето на обете странки ако со оглед на бројот на лицата овластени на застапување, а запослени во службата за правна помош, е во можност да обезбеди застапување на обете странки без штета за остварувањето и заштитата на нивните права и интереси.

Кога службата за правна помош презела застапување на една странка, таа е должна за тоа да ја извести другата странка што ѝ се обрнала за застапување.

Член 9

Службата за правна помош може да одбие давање на правна помош од својот делокруг (член 6) ако е поставеното барање очигледно неосновано или недопуштено, или ако со оглед на бројот на лицата овластени на застапување, а запослени во службата за правна помош, не е во можност да обезбеди застапување и на другата странка.

За одбивањето да се даде правна помош одлучува шефот на службата за правна помош.

Склучување на порамнување

Член 10

Граѓани можат да ѝ се обрнат на службата за правна помош заради склучување на порамнување. По предлог од една странка оваа служба може да ја повика спротивната странка заради обид на порамнување.

Службата за правна помош може и по сопствена иницијатива да укажува на предностите на решавањето на спорови со порамнување.

Склученото порамнување ќе се внесе во записник, чиј препис ќе им се издаде на странките и на другите лица што имаат правен интерес, на нивно барање.

Надоместок и трошоци

Член 11

Правната помош се дава со надоместок што го определува народниот одбор најмногу до износите пропишани со Тарифата за наградите за работата на адвокатите.

Со одлука на народниот одбор може да се определи да не се плаќа надоместок за одделни форми на давање правна помош, за заштита на одделни права (од работниот однос, социјалната заштита и др.), како и за давање правна помош на одделни категории лица (деца на паднати борци и на жртви на фашистичкиот терор, лица под старателство, лица што според важечките прописи ги исполнуваат условите за ослободување од плаќањето на трошоците на постапката).

Член 12

Надоместокот за давањето на правна помош од страна на службата за правна помош влегува во трошоците на постапката.

Трошоците во врска со давањето на правна помош (такси, трошоци на увидот и др.) ги поднесува странката што бара правна помош.

Должности и овластувања на службениците

Член 13

Со службата за правна помош непосредно раководи шефот на службата, што ја има пропишаната стручна спрема (член 4 став 4 од Законот за адвокатурата).

Шефот на службата го организира вршењето на работите во службата за правна помош, дава упатства за работа и се грижи за унапредувањето на службата и на стручната работа.

Шефот на службата е одговорен за стручното и уредното вршење на работите на правната помош.

Во сложените случаи на правната помош, шефот на службата може да им се обрне за правно мислење на други органи или стручњаци.

Член 14

За работата во службата за правна помош се определува потребен број стручни службеници, како и други службеници за вршење на административните и техничките работи.

Член 15

Шефот на службата и службениците на службата за правна помош можат да бидат ангажирани за работа во службата за правна помош со полно или со скратено работно време.

Член 16

Службениците што вршат работи на правна помош се самостојни во својата работа. Тие работат во границите на примените овластувања од странката и во рамките на одлуката на народниот одбор со која се определува кои работи врши оваа служба (член 6).

Службениците се должни да ги употребат сите законски правни средства што можат да ги користат на странката на која ѝ се укажува правната помош.

Службениците на службата за правна помош се должни да го чуваат како службена тајна она што во врска со давањето на правна помош им го доверила странката.

Адвокати во службата за правна помош

Член 17

Вршењето на должноста на шеф на службата за правна помош или на одделни работи во оваа служба може да му се довери и на адвокат.

Овие работи адвокатот може да ги врши само во просториите на службата за правна помош.

Член 18

Со договор меѓу народниот одбор и адвокатот се определуваат работите што ќе ги врши адвокатот во службата за правна помош, работното време и наградата за работата.

Адвокатот може со договорот од претходниот став да се обврзе да ја врши адвокатурата исклучиво во службата за правна помош.

За својата работа во службата за правна помош, адвокатот може да договори награда во месечен паушален износ или според извршените работи со определен месечен паушален износ или посебно за секоја извршена работа.

Член 19

Во поглед на правата и должностите на адвокатот што врз основа на договорот со народниот одбор ја врши адвокатурата делумно или исклучиво во службата за правна помош важат во сè одредбите од Законот за адвокатурата и прописите донесени врз основа на тој закон.

Одредби за работењето

Член 20

Примањето на граѓани во канцеларијата на службата за правна помош се врши во времето што ќе го определи народниот одбор.

Член 21

На секоја исправа или поднесок што е составен во службата за правна помош, покрај потписот на странката, се става печат од службата и потпис на службеникот што исправата или поднесокот го составил.

Член 22

Во службата за правна помош се води посебен уписник и други помошни книги.

Копиите на записниците и на поважните поднесоци се чуваат во архивата на службата за правна помош.

Член 23

За сите примени износи од странките се водат запишани книги.

На странката ѝ се издава признаница за наплатените износи на надоместокот и трошоците, а ако

за странката се извршени повеќе дејствија, на неа и се издава и писмена пресметка на надоместокот и трошоците.

Предна и завршна одредба

Член 24

Народните одбори што основале служба за правна помош ќе ги усогласат одлуките за основувањето на оваа служба со одредбите од овој правилник во срок од три месеци од неговото влегување во сила.

Член 25

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 02-135/17-60
23 јуни 1960 година
Белград

Секретар за правосудни работи,
др Јосип Хрччевиќ, с. р.

389.

Врз основа на точката 7а од Одлуката за минималните лични доходи на работниците на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/58) и точката 4 од Одлуката за измени и дополненија на Одлуката за минималните лични доходи на работниците на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 15/60), Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трудот издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МИНИМАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

I. Уводна одредба

1. Минималните лични доходи за работни места се утврдуваат во единствен износ.

Досегашните износи на минималните лични доходи за работни места утврдени според Наредбата за постапката за утврдување на минималните лични доходи на работниците на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/58) и според Наредбата за постапката за утврдување на минималните лични доходи на работниците на селскостопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/58 и 1/59), а исправени според Одлуката за минималните лични доходи на работниците на стопанските организации и Упатството за спроведување на Одлуката за минималните лични доходи на работниците на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 1/59), ако се утврдени во распон меѓу два износа, ќе се сведат на единствени износи според одредбите на оваа наредба.

II. Сведување на минималните лични доходи определени во распон на единствени износи

2. Минималните лични доходи за работни места што во прегледот на минималните лични доходи за работни места (точка 25 од Упатството за спроведување на Одлуката за минималните лични доходи на работниците на стопанските организации) се определени во распон, стопанските организации ќе ги сведат на единствени износи така што збирот на највисокиот и најнискиот износ, кои претставуваат граници на распонот на минималниот личен доход за секое работно место, ќе го поделат со бројот два. Добиениот количник е нов единствен износ на минималниот личен доход за односното работно место.

Сведувањето на минималните лични доходи определени во распон на единствени износи на минималните лични доходи за работни места стопанските организации се должни да го извршат во срок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа наредба.

3. Единствените износи на минималните лични доходи утврдени според постапката од точката 2 на оваа наредба стопанските организации ќе ги внесат во прегледот на минималните лични доходи за работни места, наместо досегашните износи во

распон, на тој начин што износите во распон ќе ги прецртаат, па над нив ќе ги запишаат со црвено мастило новите единствени износи.

Стопанските организации кај кои минималните лични доходи за сите работни места досега биле утврдени во распон ќе направат нов преглед на минималните лични доходи за работните места, во кој ќе ги внесат новите единствени износи на минималните лични доходи утврдени по постапката од точката 2 на оваа наредба.

4. Стопанските организации се должни прегледот на минималните лични доходи за работните места во кој ги внесле новите износи на минималните лични доходи да му го достават на органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на трудот и на работните односи, заради контрола и заверка.

Стопанските организации што, во смисла на точката 3 став 2 од оваа наредба составуваат нов преглед на минималните лични доходи за работни места, му го доставуваат на органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на трудот и на работните односи тој преглед во два примерка, од кои еден примерок задржува органот на управата. Кон новиот преглед стопанската организација го доставува на увид и поранешниот преглед на минималните лични доходи за работни места врз основа на кој е направен новиот преглед.

По извршената контрола на точноста наведувањето на минималните лични доходи на единствени износи, органот на управата го заверува доставениот преглед на минималните лични доходи за работни места.

Заверениот преглед на минималните лични доходи за работни места органот на управата е должен да и го врати на стопанската организација во срок од 30 дена од денот на приемот на барањето за заверка.

III. Утврдување на минималните лични доходи во новооснованите стопански организации

5. Минималните лични доходи за работни места во новооснованите стопански организации ги утврдуваат спогодбено работничкиот совет на стопанската организација, заедничката комисија на обата собора на општинскиот народен одбор и синдикалната организација.

Минималните лични доходи во новооснованите стопански организации можат да се утврдуваат само во границите на минималните лични доходи за соодветните работни места на стопанските организации од иста стопанска гранка односно стопанска дејност на подрачјето на околицата. Ако на подрачјето на околицата не постојат стопански организации од иста стопанска гранка или стопанска дејност, височината на минималните лични доходи во новооснованата стопанска организација се определува според минималните лични доходи за соодветните работни места во такви стопански организации на територијата на Југославија, а во новооснованите селскостопански организации и земјоделски задруги (освен во нивните индустриски погони), стопански организации за внатрешна трговија, угостителски стопански организации, занаетчиски стопански организации и комунални стопански организации ќе се определи според минималните лични доходи за соодветните работни места во такви стопански организации на територијата на односната народна република.

Во новооснованите селскостопански организации и земјоделски задруги минималните лични доходи за работите на селскостопанска дејност (прашење, работа при жетва односно косидба, расфрлање гудре, потсечување на овошки, приготвување на сточна храна, допремање на сточна храна и простирка, чистење на штали и други селскостопански работи што не влегуваат во кругот на работите на определено работно место) можат да се утврдуваат само во границите на износите на минималните лични доходи за таквите работи во селскостопанските

организации односно земјоделските задруги на подрачјето на околицата односно на територијата на народната република што имаат иста или слична структура на таквите работи во текот на годината.

Новооснованата стопанска организација е должна претходно да прибави од соодветната сојузна комора, сојуз на комори односно стручно здружение податоци за постојната состојба во поглед на височината на минималните лични доходи во стопанските организации од оваа стопанска дејност на која таа и припаѓа според својата основна дејност, како и мислење од соодветната сојузна комора, сојуз на комори односно стручно здружение за тоа колкави би требало да бидат износите на минималните лични доходи за одделни работни места.

Новооснованите стопански организации чија височина на минималните лични доходи се определува според минималните лични доходи на стопанските организации на територијата на народната република, ќе ги прибават податоците од претходниот став од републичката комора односно здружение. Комуналните стопански организации ќе ги прибават тие податоци од републичката комора за областа на стопанството на која и припаѓа стопанската организација според својата дејност односно од стручното здружение во кое е зачленета стопанската организација.

Стопанската организација е должна на соодветната комора и стручното здружение чиј член е таа да им ги достави податоците за минималните лични доходи од ст. 2 и 3 на оваа точка, а коморите односно стручните здруженија на нивно барање се должни да достават податоци и мислење во смисла на ст. 4 и 5 од оваа точка.

Ако стопанската организација при утврдувањето на минималните лични доходи не се согласи со мислењето на комората односно на стручното здружение, таа кон прегледот од точката 7 на оваа наредба прилага и образложение зошто не се согласува.

6. За работните места на стопанските организации настанати со соединување на две или повеќе стопански организации во една, минималните лични доходи се утврдуваат врз основа на минималните лични доходи на работните места на соединетите стопански организации. Износите на вака утврдените минимални лични доходи не можат да бидат поголеми од износите на минималните лични доходи за соодветните работни места на соединетите стопански организации.

Ако во стопанската организација настаната со соединување, на одделни раководни работни места посуштествено се изменат елементите врз кои е заснована височината на минималниот личен доход (обем на работите, стручност, одговорност и сл.), минималните лични доходи за тие раководни работни места можат по исклучок да се утврдат во износи поголеми од износите на минималните лични доходи за соодветните раководни работни места во стопанските организации што се соединиле.

7. Заради утврдување на минималните лични доходи за работните места според точ. 5 и 6 на оваа наредба, новооснованата стопанска организација составува посебен преглед, кој и го доставува на комисијата од точката 5 став 1, на оваа наредба и на синдикалната организација.

Прегледот од претходниот став што се составува заради утврдување на минималните лични доходи според точката 5 на оваа наредба, ги содржи следните податоци:

- 1) називи на работните места и на погоните односно на други организациони единици во кои се наоѓаат односите работни места;
- 2) работи што се вршат на работните места;
- 3) стручна спрема потребна за вршење на работите на работните места;
- 4) бруто износи на минималните лични доходи за работните места што ги предаага стопанската организација;

5) бруто износи на минималните лични доходи за соодветните работни места на стопанските организации од иста стопанска гранка односно дејност врз основа на кои новооснованата стопанска организација ги предложила износите на минималните лични доходи за работните места. Кон износите се наведуваат и стопанските организации чиј износи на минималните лични доходи послужиле како основ.

Прегледот што го составуваат стопанските организации од точката 6 на оваа наредба ги содржи истите податоци како и прегледот од претходниот став, освен податоците под 5, наместо кои овие стопански организации во прегледот ги внесуваат бруто износите на минималните лични доходи за соодветните работни места на соединетите стопански организации.

8. Стопанските организации од точ. 5 и 6 на оваа наредба ќе ги применуваат минималните лични доходи од денот кога почнале со редовното работење.

IV. Утврдување на минималните лични доходи за нови работни места

9. Заради утврдување на минималните лични доходи на работниците на новите работни места што ќе бидат воведувани во текот на годината, управниот одбор на стопанската организација ќе ги определи привремено, додека не се одржи седница на работничкиот совет, износите на минималните лични доходи за новите работни места. Работничкиот совет е должен на првата седница да донесе одлука за височината на минималниот личен доход за новите работни места.

Износите на минималните лични доходи за новите работни места мораат во поглед на височината да бидат во правилен однос со износите на минималните лични доходи за другите работни места во стопанската организација.

Ако во стопанската организација нема работно место врз основа на чиј минимален личен доход би можел да се утврди минималниот личен доход за новото работно место, стопанската организација ќе побара од сојузната комора, од сојузот на комори односно од стручното здружение извештај за тоа колку изнесува минималниот личен доход за тоа работно место во стопанските организации од соодветна стопанска гранка или дејност.

Извештајот од претходниот став селскостопанските организации и земјоделските задруги (освен нивните индустриски погони), стопанските организации за внатрешна трговија, угостителските стопански организации, занаетчиските стопански организации и комуналните стопански организации ќе го побараат од републичката комора односно здружението.

10. Стопанската организација на која ќе и се присоединат една или повеќе стопански организации, утврдува нови износи на минималните лични доходи за работните места кои до присоединувањето не постоеле во неа и за работните места за кои минималните лични доходи биле определени во различни износи во тие стопански организации. Како мерила за височината на минималните лични доходи за тие работни места се земаат дотогашните износи на минималните лични доходи на работните места во присоединетите стопански организации и износите на минималните лични доходи на соодветните работни места во стопанската организација кон која е извршено присоединувањето.

Советот на општинскиот народен одбор надлежен за трудот и работните односи може да реши стопанската организација во случај на присоединување да ги утврди новите износи на минималните лични доходи за целата стопанска организација според постапката предвидена за новооснованите стопански организации, ако оцени дека со утврду-

вање на новите износи на минималните лични доходи само за работните места од претходниот став не би можела да се постигне усогласеност на минималните лични доходи во стопанската организација.

11. Стопанските организации се должни на советот на општинскиот народен одбор надлежен за трудот и работните односи да му достават извештај за височината на минималните лични доходи за новите работни места од точката 9 став 1 и точката 10 став 1 на оваа наредба во рок од 10 дена од денот на донесувањето на одлуката на работничкиот совет за воведувањето на ново работно место и за определувањето на височината на минималниот личен доход за тоа работно место.

Во стопанските организации во кои поради оддалеченост на погонските единици меѓу одделните состаноци на работничкиот совет ќе помине повеќе од еден месец, извештајот се доставува во рок од 10 дена од денот на донесувањето на одлуката на управниот одбор, а одлуката на работничкиот совет се доставува дополнително.

12. Извештајот за воведувањето на ново работно место и за утврдувањето на минималните лични доходи ги содржи следните податоци:

1) назив на новововеденото работно место и на погонот односно на друга организациона единица во која е воведено новото работно место;

2) работи што се вршат на новововеденото работно место;

3) стручна спрема потребна за вршење на работите на новововеденото работно место;

4) назив на работното место (опис на работите) и износ на минималниот личен доход за сличното работно место што послужило како основ за височината на минималниот личен доход за новововеденото работно место. Во случајот од точката 9 ст. 3 и 4 на оваа наредба се прилага извештај од сојузната комора, сојузот на комори односно стручното здружение;

5) бруто износ на минималниот личен доход за новото работно место.

13. Ако минималните лични доходи за новите работни места од точката 9 став 1 и точката 10 став 1 на оваа наредба не се во правилен однос со минималните лични доходи на соодветните работни места врз основа на кои се утврдени, стопанската организација е должна на барање од советот на општинскиот народен одбор надлежен за трудот и работните односи да ги усогласи минималните лични доходи за новите работни места со минималните лични доходи за постојните работни места врз основа на кои се утврдени минималните лични доходи.

Против барањето за усогласување на минималните лични доходи може да му се изјави жалба на советот на околинскиот народен одбор надлежен за трудот и работните односи во рок од 15 дена од денот на доставата на решението.

Износите на минималните лични доходи утврдени по усогласувањето според барањето на советот на општинскиот народен одбор надлежен за трудот и работните односи, ќе се применуваат од денот на ставањето на барањето за усогласување.

14. Ако стопанската организација во тарифниот правилник спои две или повеќе работни места во едно ново работно место, минималниот личен доход за тоа работно место се утврдува врз основа на минималните лични доходи на работните места од кои тоа настанало, така што тие ќе се соберат и збирот ќе се подели со бројот на работните места што се споени во ново работно место.

Прегледот на пресметаниот износ на минималниот личен доход за новото работно место настанато со спојување стопанската организација му го доставува на контрола на органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на трудот и на работните односи со следните податоци:

- 1) називи на соединетите работни места;
- 2) бруто износи на минималните лични доходи на споените работни места;
- 3) назив на новото работно место настанато со спојување;
- 4) бруто износ на минималниот личен доход за тоа работно место.

Прегледот од претходниот став се доставува во два примерка.

Ако органот на управата од ставот 2 на оваа точка утврди неправилност или грешки во пресметувањето на минималниот личен доход за новото работно место настанато со спојување, ќе изврши исправка на износот или ќе бара стопанската организација повторно да го пресмета минималниот личен доход.

Износот на минималниот личен доход за новото работно место настанато со спојување, ќе се примени од првиот ден на оној месец во кој е извршено спојувањето на работните места.

15. Износите на минималните лични доходи за новите работни места стопанската организација ги внесува во прегледот на минималните лични доходи за работните места и им дава редни броеви што се продолжуваат на редните броеви од веќе постојните работни места. Кон податоците за новите работни места се наведува бројот на одлуката на работничкиот совет на стопанската организација и датумот на седницата на која е донесена одлуката.

V. Решение за минимален личен доход на работничкиот

16. На работникот му се определува минималниот личен доход според работното место на кое е распореден на постојана работа.

Ако според тарифниот правилник на работникот му се намалува тарифниот став за определен процент, стопанската организација може за истиот процент да го намали и износот на минималниот личен доход предвиден за тоа работно место.

17. Стопанската организација е должна на секој работник да му издаде решение за минимален личен доход, кое содржи:

- 1) фамилијарно, татково и родено име на работникот на кој му се дава решението;
- 2) бруто и нето износ на минималниот личен доход;

3) реден број на работното место од прегледот на минималните лични доходи за работните места.

18. Ако работникот во текот на годината биде распореден на друго работно место, со повисок или понизок износ на минималниот личен доход, на кое ќе работи постојано, стопанската организација ќе му определи нов износ на минималниот личен доход според работното место на кое е распореден и ќе му издаде за тоа решение.

Ако работникот биде привремено распореден на друго работно место, го задржува за тоа време, а најдолго за 3 месеци, минималниот личен доход што му е определен со решението за работното место на кое работи постојано.

19. На работникот што се прима во работен однос односно што ќе биде распореден на друго работно место на постојана работа, стопанската организација е должна да му издаде решение за минималниот личен доход во рок од 8 дена од денот на стапувањето на работа односно од денот на преминувањето на друго работно место.

20. На работникот распореден на работно место за кое минималниот личен доход досега бил определен во распон, му се определува минималниот личен доход во износот утврден за тоа работно место според точката 2 од оваа наредба.

Ако е досегашниот износ на минималниот личен доход на работникот од претходниот став, определен со решението на стопанската организација, поголем од износот на минималниот личен доход за работното место определен според точката 2 на оваа на-

редба, работникот го задржува поголемиот износ на минималниот личен доход сè додека постојано работи на тоа работно место. Ако е износот на минималниот личен доход на работникот помал од износот на минималниот личен доход за работното место, стопанската организација може да определи да го задржува работникот досегашниот износ сè додека се наоѓа на истото работно место или само до исполнувањето на определен услов, што самата го определува во тарифниот правилник.

Кон прегледот што му го доставува на органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на трудот и на работните односи според точката 4 од оваа наредба, стопанската организација е должна за секое работно место да го достави бројот на работниците чиј минималниот личен доход бил понизок од новоопределениот и на кои минималниот личен доход им се зголемува според ставот 1 на оваа точка, износот на зголемувањето за секое работно место и вкупно за стопанската организација, според следниот образец:

Работно место (назив или опис)	Број на работниците на работното место	Број на работниците чиј досегашен износ на минималниот личен доход бил помал од утврдениот според точката 2	Вкупен износ на зголемувањето на минималниот личен доход на работниците од колоната 3 (месечно)	Број на работниците чиј досегашен минимален личен доход е поголем од износот на минималниот личен доход утврден според точката 2	Вкупен износ за кој досегашните минимални лични доходи на работниците се поголеми од износот на минималниот личен доход утврден според точката 2 (месечно)
1	2	3	4	5	6
A	6	3	1.800	3	2.000
B	7	3	1.200	4	1.600
B	10	6	2.300	4	1.200
Вкупно: 23	12	5.300	11	4.800	

(Образецот е пополнет како пример).

Стопанската организација е должна на работникот од ставот 1 на оваа точка да му издаде решение за новиот износ на минималниот личен доход во рок од 30 дена од денот на приемот на заверениот преглед на минималните лични доходи за работните места од органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на трудот и на работните односи според точката 4 на оваа наредба.

VI. Утврдување на времето за пресметување на минималниот личен доход

21. Износот на минималниот личен доход што на работникот му припаѓа за определен период му се пресметува на тој начин што износот кој му е определен со решението на стопанската организација ќе се пресмета според времето што го поминал на работа во тој период.

22. За работниците во стопанските организации на селското стопанство, шумарството и градежништвото, на кои личниот доход им се утврдува по ефект, а не се контролира времето поминато на работа, времето за пресметување на минималниот личен доход се утврдува врз основа на работниот ефект кој, според нормите на стопанската организација, работникот треба да го оствари со работа во редовното работно време.

Ефектот остварен над установената норма, не се зема предвид за утврдување на времето врз основа на кое се пресметува минималниот личен доход.

Ако работникот не оствари ефект што според нормите на стопанската организација би требало да го оствари со работа во редовното работно време, времето за пресметување на минималниот личен до-

ход се утврдува според постигнатиот работен ефект на тој работник.

За работниците што работат по групна норма, времето за пресметување на минималниот личен доход се утврдува според процентот на извршувањето на групната норма, аналогно со ст. 1, 2 и 3 на оваа точка.

VII. Завршни одредби

23. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престануваат да важат: Наредбата за постапката за утврдување на минималните лични доходи на работниците на стопанските организации, Наредбата за постапката за утврдување на минималните лични доходи на работниците на селско-стопанските организации и точката 37 од Упатството за спроведување на Одлуката за минималните лични доходи на работниците на стопанските организации.

24. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 06—1485/1

21 јуни 1960 година

Белград

Секретар за трудот,
Мома Марковиќ, с. р.

390.

Врз основа на членот 64 став 9 од Законот за пензиското осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/57, 44/58, 27/59 и 48/59), во врска со членот 1 став 2 од Правилникот за категорисање на работните места („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/58), Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трудот донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА КАТЕГОРИСАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА НАТОВАР, ИСТОВАР И СКЛАДИРАЊЕ НА СТОКИ ВО РЕЧНИТЕ ПРИСТАНИШТА И НА ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ СТАНИЦИ

1. Заради утврдување на највисокиот осигуренички разред до кој осигуреникот може да биде распореден при определувањето на пензијата, со ова решение се утврдуваат категориите на работните места во смисла на членот 64 од Законот за пензиското осигурување за осигурениците запослени во претпријатијата за натовар, истовар и складирање на стоки во речните пристаништа и на железничките станици.

2. Работните места во стопанските претпријатија за натовар, истовар и складирање на стоки во речните пристаништа и на железничките станици се распоредуваат во следните категории:

II категорија на работни места — за кои се бара стручна спрема на висококвалификуван работник:

работоводител на крајбрежно-транспортни работници
складов работоводител
дигалкар на дигалки од висока носивост за чие ракување се бара стручна спрема на висококвалификуван работник

III категорија на работни места — за кои се бара стручна спрема на квалификуван работник:

складар
бригадир
дигалкар
крајбрежно-транспортен работник на работи за кои се бара стручна спрема на квалификуван работник

IV категорија на работни места — за кои се бара стручна спрема здобиена со приучување (полуквалификувани работници):

крајбрежно-транспортен работник со најмалку една година стаж на работите на натовар и истовар

V категорија на работни места — за кои не се бара стручна спрема:

крајбрежно-транспортен работник со помалку од една година стаж на работите на натовар и истовар.

3. Категоријата на работните места со оглед на стручната спрема потребна за вршење на работите на другите работни места во претпријатијата за натовар, истовар и складирање на стоки во речните пристаништа и на железничките станици, освен оние од точката 2 на ова решение, се утврдува според одредбите од Правилникот за категорисање на работните места што важат за категорисањето на работните места во стопанството.

4. Категорисањето на работните места според точ. 2 и 3 на ова решение ќе се изврши и заради определување нов пензиски разред според стручната спрема при преведувањето на пензиите по барање од уживателите според одредбите од чл. 203 до 219 на Законот за пензиското осигурување, кога е со одредбите од Правилникот за категорисање на работните места предвидено категоријата на работното место да треба да се определи врз основа на споредување со работните места според тарифните правилници важечки на 1 јануари 1958 година односно според решенијата донесени врз основа на членот 1 став 2 на тој правилник.

5. Категоријата на работните места со оглед на стручната спрема потребна за вршење на работите на работни места што не се опфатени со точката 2 од ова решение, како и на работните места споменати во точката 3 од ова решение што не се опфатени со тарифниот правилник, ќе ја утврдува, во секој одделен случај, комисијата чии членови ги именува управниот одбор на претпријатието кај кое осигуреникот односно уживателот на пензија работел на такво работно место, врз основа на споредување на работите на тие работни места со работите на соодветните работни места од ова решение односно од тарифниот правилник.

6. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 751

25 јуни 1960 година
Белград

Секретар за трудот,
Мома Марковиќ, с. р.

391.

Врз основа на членот 64 став 9 од Законот за пензиското осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/57, 44/58, 27/59 и 48/59), во врска со членот 1 став 2 од Правилникот за категорисање на работните места („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/58), Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трудот донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА КАТЕГОРИСАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА НА ГРАДСКИ-ОТ ЈАВЕН ПАТНИЧКИ СООБРАЌАЈ

1. Заради утврдување на највисокиот осигуренички разред до кој може да биде распореден осигуреник при определувањето на пензијата, со ова решение се утврдуваат категориите на работните места, во смисла на членот 64 од Законот за пензиското осигурување, за осигурениците запослени во стопанските претпријатија на градскиот јавен патнички сообраќај.

2. Работните места во стопанските претпријатија на градскиот јавен патнички сообраќај се распоредуваат во следните категории:

I категорија на работни места — за кои се бара висока стручна спрема:

шеф на службата за експлоатација на сообраќајот

шеф на сервис (шеф на депо или гаража)

управник на трамвајска работилница

шеф на градежната служба

референт по сообраќај

референт за економски анализи на сообраќајот

референт за трамвајски пруги и контактна мрежа

II категорија на работни места:

1) за кои се бара виша стручна спрема:

раководител на сервис (на депо или гаража)

раководител на сообраќајот во гаража или депо

главен референт за возни редови

главен диспонент на возила и персонал

самостоен сообраќајно-технички референт

референт за пруга, мрежа и исправувачки станици

главен раководител на електричната мрежа

и на работилниците

2) за кои се бара стручна спрема на висококвалификуван работник:

виши контролор

зонски контролор

технички контролор

линиски контролор (ревизор на патниците и на сообраќајниот персонал)

испраќач на возови и возила

ракувач на исправувачка станица над 350 километри

возач на трамвај со најмалку седум години стаж на таа работа

возач на други електрични и моторни возила на работно место за кое се бара оспособување за возач од D категорија

уградувач на пруга на работите на самостојно организирање и раководење со работите на поставување колосеци, пружни укрстувања, стрелки и стрелковни уреди

III категорија на работни места:

1) за кои се бара средна стручна спрема:

секретар на гаража или депо

референт за изработка на возни редови

диспечер на сообраќајот во гаража или депо

распоредувач на возила и персонал

референт за пресметка во авто-сообраќајот (патни налози, гориво, мазиво и гуми)

магационер на возни билети

касиер на приходите од продажбата на возни билети

ликвидатор на приходите

шеф на бирото за претплатнички билети

главен издавач на возни билети

референт за норми во сообраќајот

сообраќаен техничар

старешина на евиденцијата на колските книги

евидентичар на сообраќајните незгоди

2) за кои се бара стручна спрема на квалификуван работник:

ревизор на патниците и на персоналот на возилата

возач на трамвај со помалку од седум години стаж на таа работа

возач на други електрични и моторни возила на работно место за кое се бара оспособување за возач од C категорија

кондуктер со најмалку две години стаж на таа работа

распоредувач на возила

преземач на возилата во гаража и депо

надзорник на пруга

ракувач со исправувачка станица до 350 киловати

уградувач на пруга (самостојна работа на подготвување на долниот stroj и дотерување на колосекот)

IV категорија на работни места:

- 1) за кои се бара нижа стручна спрема: евидентичар на колските книги
- 2) за кои се бара стручна спрема здобиена со приучување (полуквалификувани работници):

кондуктер со помалку од две години стаж на таа работа
стрелкар
составувач на коли
работник на поставување на станични ознаки
прегледувач на коли
развезувач на песок
мијач на коли
мазнач на шини
прегледувач и чистач на трамвајска пруга
работник на сушење песок
пружен работник со најмалку една година стаж на работите на пружен работник

V категорија на работни места — за кои не се бара стручна спрема:

чистач на возила
пружен работник со помалку од една година стаж на работите на пружен работник.

3. Категориите на возачи според важечките прописи што се споменуваат во претходната точка на ова решение им одговараат на класите на возачи, според поранешните прописи, и тоа: возачот од Д категорија — на возач од I класа, возачот од Ц категорија — на возач од II класа.

4. Категоријата на работните места со оглед на стручната спрема потребна за вршење на работите на другите работни места во претпријатијата на градскиот јавен патнички сообраќај, освен оние од точката 2 на ова решение, се утврдува според одредбите од Правилникот за категорисање на работните места што важат за категорисањето на работните места во стопанството.

5. Категорисањето на работните места според точ. 2 до 4 на ова решение ќе се изврши и заради определување нов пензиски разред според стручната спрема при преведувањето на пензиите по барање од уживателите според чл. 203 до 219 на Законот за пензиското осигурување, кога е со одредбите од Правилникот за категорисање на работните места предвидено категоријата на работното место да треба да се определи врз основа на споредување со работните места според тарифните правилници важечки на 1 јануари 1958 година односно со решенијата донесени врз основа на членот 1 став 2 на тој правилник.

6. Категоријата на работните места со оглед на стручната спрема потребна за вршење на работите на работни места што не се опфатени со точката 2 на ова решение, како и на работните места споменати во точката 4 на ова решение што не се опфатени со тарифниот правилник, ќе ја утврдува, во секој одделен случај, комисијата чии членови ги именува управниот одбор на претпријатието кај кое осигуреникот односно уживателот на пензија работел на такво работно место, врз основа на споредување на работите на тие работни места со работите на соодветните работни места од ова решение односно од тарифниот правилник.

7. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 266

25 јуни 1960 година
Белград

Секретар за трудот,
Мома Марковиќ, с. р.

392.

Врз основа на членот 64 став 9 од Законот за пензиското осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/57, 44/58, 27/59 и 48/59), во врска со членот 1 став 2 од Правилникот за категорисање на работните места („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/58), Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трудот донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА КАТЕГОРИСАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПРЕТОВАР И СКЛАДИРАЊЕ НА СТОКИ ВО ПОМОРСКИТЕ ЛУКИ

1. Заради утврдување на највисокиот осигуренички разред до кој може да биде распореден осигуреник при определувањето на пензијата, со ова решение се утврдуваат категориите на работните места, во смисла на членот 64 од Законот за пензиското осигурување, за осигурениците запослени во стопанските организации за претовар и складирање на стоки во поморските луки.

2. Работните места во стопанските организации за претовар и складирање на стоки во поморските луки се распоредуваат во следните категории:

II категорија на работни места — за кои се бара стручна спрема на висококвалификуван работник:

лучки диспонтент
лучки дигалкар на крајбрежни и пловни дигалки над 5 тони носивост
шеф на лучки склад
работоводител на лучки работници

III категорија на работни места — за кои се бара стручна спрема на квалификуван работник:

лучки дигалкар на крајбрежни и пловни дигалки до 5 тони носивост
лучки складаар
лучки тракторист
лучки бројач
лучко-транспортен работник на работи за кои се бара стручна спрема на квалификуван работник

IV категорија на работни места — за кои се бара стручна спрема здобиена со приучување (полуквалификувани работници):

лучко-транспортен работник со најмалку една година стаж на работите на претовар во луките

V категорија на работни места — за кои не се бара стручна спрема

лучко-транспортен работник со помалку од една година стаж на работите на претовар во луките.

3. Категоријата на работните места со оглед на стручната спрема потребна за вршење на работите на другите работни места во стопанските организации за претовар и складирање на стоки во поморските луки, освен оние од точката 2 на ова решение се утврдува според одредбите од Правилникот за категорисање на работните места што важат за категорисањето на работните места во стопанството.

4. Категорисањето на работните места според точ. 2 и 3 на ова решение ќе се изврши и заради определување нов пензиски разред според стручната спрема при преведувањето на пензиите по барање од уживателите според одредбите од чл. 203 до 219 на Законот за пензиското осигурување кога е со одредбите од Правилникот за категорисање на работните места предвидено категоријата на работното место да треба да се определи врз основа на споредување со работните места според тарифните правилници важечки на 1 јануари 1958 година односно според решенијата донесени врз основа на членот 1 став 2 на тој правилник.

5. Категоријата на работните места со оглед на стручната спрема потребна за вршење на работите на работни места што не се опфатени со точката 2 од ова решение, како и на работните места споменати во точката 3 од ова решение што не се опфатени со тарифниот правилник, ќе ја утврдува, во секој одделен случај, комисијата чии членови ги именува управниот одбор на претпријатието кај кое осигуреникот односно уживателот на пензија работел на такво работно место, врз основа на споредување на работите на тие работни места со работите на соодветните работни места од ова решение односно од тарифниот правилник.

6. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 1303
25 јуни 1960 година
Белград

Секретар за трудот,
Моме Марковиќ, с. р.

393.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КЕРАМИЧКИ КАНАЛИЗАЦИОНИ ЦЕВКИ, ФАЗОНСКИ ПАРЧИЊА, ПЛОЧИ И КЛИНКЕР-ТУЛИ

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди од групата:

Керамички канализациони цевки, фазонски парчиња, плочи и клинкер-тули:	
Дефиниции и видови — — — —	JUS B.D1.200
Услови на квалитетот — — — —	JUS B.D1.210
Прави цевки — — — —	JUS B.D1.220
Прости лакови — — — —	JUS B.D1.225
Етажни лакови — — — —	JUS B.D1.226
Редукции — — — —	JUS B.D1.230
Прави чатали, еднокраки и двокраки	JUS B.D1.240
Коси чатали, еднокраки и двокраки	JUS B.D1.245
Коруби — — — —	JUS B.D1.250
Рамни плочи — — — —	JUS B.D1.255
Методи на испитувањето — — — —	JUS B.D8.400

2. Наведените југословенски стандарди се објавени во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 јануари 1961 година.

Бр. 17-2836
23 јуни 1960 година
Белград

Претседател
на Сојузната комисија
за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

394.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЧЕЛИК ЗА ФЕДЕРИ

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесува следните југословенски стандарди:

Челици за федери — — — —	JUS C.B0.551
--------------------------	--------------

2. Наведениот југословенски стандард е објавен во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Овој југословенски стандард влегува во сила на 1 ноември 1960 година.

Бр. 04-2837
23 јуни 1960 година
Белград

Претседател
на Сојузната комисија
за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

395.

Врз основа на членот 2 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузната комисија за стандардизација („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/53) и членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГОРЕШТО ВАЛАН И ВЛЕЧЕН ЧЕЛИК

1. Престануваат да важат следните југословенски стандарди:

Тркалест челик горешто валјан — —	JUS C.B3.021
Квадратен челик горешто валјан —	JUS C.B3.024
Плоскаест челик горешто валјан —	JUS C.B3.025
Шестоаголен челик горешто валјан —	JUS C.B3.026
Широк плоскаест челик вруко валјан	JUS C.B3.030
Челични рамнокраки аголници горешто валјани — — — —	JUS C.B3.101
Челични разнокраки аголници горешто валјани — — — —	JUS C.B3.111
Челични I-носачи вруко валјани —	JUS C.B3.131
Челични U-профили вруко валјани —	JUS C.B3.141
Влечен челик тркалест — — — —	JUS C.B3.411
Влечен челик квадратен — — — —	JUS C.B3.421
Влечен челик плоскаест — — — —	JUS C.B3.431
Влечен челик шестоаголен — — — —	JUS C.B3.441
Тракаст (обрачен) челик — — — —	JUS C.B3.550

донесени со Решението за југословенските стандарди за горешто валјан и влечен челик („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 56/52) и со Решението за донесување југословенски стандарди за челик („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 41/53).

2. Југословенските стандарди од претходната точка престануваат да важат на 31 октомври 1960 година.

3. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат нови југословенски стандарди, издание 1960 година, со следните наслови и ознаки:

Тркалести челици горешто валани.	
Форма и мерки — — — —	JUS C.B3.021
Квадратни челици горешто валани.	
Форма и мерки — — — —	JUS C.B3.024
Плоскаести челици горешто валани.	
Форма и мерки — — — —	JUS C.B3.025
Шестоаголни челици горешто валани.	
Форма и мерки — — — —	JUS C.B3.026
Широки плоскаести челици горешто валани.	
Форма и мерки — — — —	JUS C.B3.030
Челични рамнокраки аголници со заоблени рабови, горешто валани.	
Форма и мерки — — — —	JUS C.B3.101

Челични разнокраки аголници со заоблени рабови, горешто валани.	
Форма и мерки — — — — —	JUS C.B3.111
Челични I-носачи горешто валани.	
Форма и мерки — — — — —	JUS C.B3.131
Челични U-носачи горешто валани.	
Форма и мерки — — — — —	JUS C.B3.141
Тркалести челици влечени, во толеранциско поле h11. Форма и мерки	JUS C.B3.411
Тркалести челици влечени, во толеранциско поле h9. Форма и мерки	JUS C.B3.412
Квадратни челици влечени. Форма и мерки — — — — —	JUS C.B3.421
Плоскаести челици влечени. Форма и мерки — — — — —	JUS C.B3.431
Шестоаголни челици влечени. Форма и мерки — — — — —	JUS C.B3.441
Тракасти (обрачни) челици горешто валани. Форма и мерки — — — — —	JUS C.B3.550

4. Југословенските стандарди од точката 3 на ова решение се објавени во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

5. Југословенските стандарди од точката 3 на ова решение влегуваат во сила на 1 ноември 1960 година.

Бр. 04-2838
23 јуни 1960 година
Белград

Претседател
на Сојузната комисија
за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

396.

Врз основа на членот 2 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузната комисија за стандардизација („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 21/53) и членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЦИНК-ЛИМ

1. Престанува да важи следниот југословенски стандард:

Цинк-лим — — — — — JUS C.E4.020

донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на црната и обоената металургија („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 54/55).

2. Југословенскиот стандард од претходната точка престанува да важи на 30 септември 1960 година.

3. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесува нов југословенски стандард, издание 1960 година, со следниот наслов и ознака:
Цинк-лим — — — — — JUS C.E4.020

4. Југословенскиот стандард од точката 3 на ова решение е објавен во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

5. Југословенскиот стандард од точката 3 на ова решение влегува во сила на 1 октомври 1960 година.

Бр. 24-2839
23 јуни 1960 година
Белград

Претседател
на Сојузната комисија
за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

397.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА НА ТЕХНИКАТА ЗА ЗАВАРУВАЊЕ НА МЕТАЛИ

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесува следниот југословенски стандард:

Техника на заварувањето на метали.

Форми и димензии на жлебовите
за заварување на челик со топење JUS C.T3.030
2. Наведениот југословенски стандард е објавен во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Овој југословенски стандард влегува во сила на 1 октомври 1960 година.

Бр. 11-2840
23 јуни 1960 година
Белград

Претседател
на Сојузната комисија
за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

398.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СОСТАВНИ ДЕЛОВИ НА ЕЛЕКТРОНСКИ УРЕДИ

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Кондензатори од хартија за едно-
смерна струја. Општи технички
прописи — — — — — JUS N.R2.001

Означување со бои на кондензаторите
од хартија — — — — — JUS N.R2.020

2. Наведените југословенски стандарди објавени се во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 август 1960 година.

Бр. 15-2841
23 јуни 1960 година
Белград

Претседател
на Сојузната комисија
за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

399.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГИМНАСТИЧКИ СПРАВИ

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Гимнастички справи:

Вратило — — — — —	JUS Z.D1.020
Разбој — — — — —	JUS Z.D1.025
Кругови — — — — —	JUS Z.D1.030
Коњ со факалки — — — — —	JUS Z.D1.035

2. Наведените југословенски стандарди објавени се во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 15 август 1960 година.

Бр. 02-2842

23 јуни 1960 година

Белград

Претседател
на Сојузната комисија
за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

400.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГРАДЕЖНА СТОЛАРИЈА ВО СТАНБЕНАТА ИЗГРАДБА

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Градежна столарија:

Внатрешна врата за станови — — — — —	JUS D.E1.020
Внатрешна еднокрилна врата за станови — видот М — — — — —	JUS D.E1.025
Внатрешна еднокрилна врата за станови — видот N — — — — —	JUS D.E1.026
Внатрешна еднокрилна врата за станови — видот R — — — — —	JUS D.E1.027
Внатрешна еднокрилна врата за станови — видот S — — — — —	JUS D.E1.028
Крило со исполна за внатрешна врата за станови — — — — —	JUS D.E1.040
Прозорци и балконски врати за станови — — — — —	JUS D.E1.100
Еднострук прозорец без кутија за завеса — — — — —	JUS D.E1.110
Прозорци со споени крила (крило на крило) со кутија за внатрешна завеса — — — — —	JUS D.E1.110
Прозорци со споени крила (крило на крило) со кутија за внатрешна завеса — — — — —	JUS D.E1.121
Прозорци со споени крила (крило на крило) со кутија за надворешна завеса — — — — —	JUS D.E1.122
Двоен прозорец со тесна кутија и со кутија за внатрешна завеса — — — — —	JUS D.E1.131
Двоен прозорец со тесна кутија и со кутија за надворешна завеса — — — — —	JUS D.E1.132
Двоен прозорец со широка кутија и со кутија за внатрешна завеса — — — — —	JUS D.E1.141
Балконска врата со споени крила (крило на крило) без кутија за завеса — — — — —	JUS D.E1.150
Балконска врата со тесна кутија без кутија за завеса — — — — —	JUS D.E1.160

2. Наведените југословенски стандарди се објавени во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Овие југословенски стандарди мораат да се применуваат на сите станбени згради чие проектирање и градење почнува по влегувањето во сила на овие стандарди, а финансирањето се врши од општествени средства.

По исклучок од одредбата од претходниот став, градежната столарија предвидена со проектите ревидирани и одобрени до влегувањето во сила на овие стандарди, може да се изведе на начинот предвиден во тие проекти, ако е изградбата на станбена зграда веќе започната или ако биде започната најдоцна до 31 декември 1960 година.

4. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 06-2894

25 јуни 1960 година

Белград

Претседател
на Сојузната комисија за
стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

401.

Врз основа на членот 2 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузната комисија за стандардизација („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/53) и членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА

1. Престануваат да важат следните југословенски стандарди:

Волна. Чешлана префа. Општи услови — — — — — JUS F.B2.011

Волна. Влечена префа. Општи услови — — — — — JUS F.B2.012

Волна. Волнени тканини. Општи услови — — — — — JUS F.CO.011

донесени со Решението за донесување југословенски стандарди за волнено влакно, влачена префа, чешлана префа, и за тканини („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/53).

2. Југословенските стандарди од претходната точка престануваат да важат на 14 јули 1960 година.

3. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат нови југословенски стандарди, издание 1960 година, со следните наслови и ознаки:

Волнена чешлана префа. Општи услови — — — — — JUS F.B2.011

Волнена влачена префа. Општи услови — — — — — JUS F.B2.012

Волнени тканини. Општи услови — — — — — JUS F.CO.011

4. Југословенските стандарди од претходната точка се објавени во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

5. Југословенските стандарди од точката 3 на ова решение влегуваат во сила на 15 јули 1960 година.

Бр. 10-2904

27 јуни 1960 година

Белград

Претседател
на Сојузната комисија за
стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

402.

РЕШЕНИЕ**НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДЕН ПРАТЕНИК НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА ВО ИЗБОРНА ОКОЛИЈА ЖИВИНИЦЕ**

Бидејќи Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина со своја одлука од 30 јуни 1960 година определи да се извршат дополнителни избори за народен пратеник на Соборот на производителите во 134 Изборна околија Живинице, во која пратеничкото место остана упразнето, Сојузната изборна комисија, врз основа на чл. 53, 199 и 200 од Законот за правата и должностите, избирањето и отпикот на сојузните народни пратеници, донесува

решение

Се распишуваат дополнителни избори за избор на народен пратеник на Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина во 134 Изборна околија Живинице, во групата индустрија, трговија и занаетчиство.

Дополнителните избори ќе се одржат на 18 септември 1960 година.

Околинската изборна комисија за Изборна околија Тузла, со седиште во Тузла, е надлежна за спроведување на овие избори.

Бр. 26

2 јули 1960 година

Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар, Претседател
Стеван Бабиќ, с. р. др Дражен Сесардиќ, с. р.

403.

Врз основа на чл. 5, 18 став 2 и членот 21 од Уредбата за заеми за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 31/56, 22/58 и 25/59), во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите, Југословенската селскостопанска банка распишува

XXVIII КОНКУРС

ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА КОМПЛЕКСНО ОПРЕМАЊЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ОРГАНИЗАЦИИ СО МЕХАНИЗАЦИЈА ЗА ОБРАБОТКА НА ПЧЕНКА, КРМНИ РАСТЕНИЈА И ШЕКЕРНА РЕПКА

1. Југословенската селскостопанска банка ќе одобрува во 1960 година од средствата на Општиот инвестиционен фонд инвестициони заеми за комплексно опремање на селскостопанските производителски организации со механизацијата потребна за обработка на пченка, крмни растенија и шеќерна репка.

Како комплексно опремање на селскостопанските производителски организации се подразбира обезбедувањето на овие со сите машини, од увоз или од домашен пазар, потребни за спроведување на потполна агротехника и механизирана обработка на сите или одделни култури наведени во претходниот став.

2. Право за учествување на овој конкурс имаат сите селскостопански производителски организации:

1) што ќе добијат согласност од Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за селско стопанство

и шумарство да можат на своето стопанство да изградат опитен погон што ќе служи за испитување и стекнување искуства во врска со работата на одделни машини во состав на комплексната механизација за обработка на одделни или сите култури наведени во претходната точка;

2) што ќе се обврзат дека во примената на комплексната механизација ќе обучуваат кадри од други селскостопански организации.

3. Барањето за заем по овој конкурс мора да ги содржи сите податоци пропишани во членот 16 од Уредбата за заеми за инвестиции, а се поднесува на пропишани обрасци на Југословенската селскостопанска банка.

4. Заемобарателот е должен кон барањето за заем да поднесе:

1) инвестиционен елаборат;

2) Доказ дека се обезбедени средства за учество во трошоците на инвестициите;

3) согласност од Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за селско стопанство и шумарство наведена во точката 2 под 1 на овој конкурс.

5. Инвестициониот елаборат што се поднесува кон барањето за заем треба да биде изработен според важечките прописи и да содржи документација составена во смисла на Наредбата за документацијата што се поднесува место инвестициониот елаборат кон барањата за заеми за инвестиции во селското стопанство („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 28/57, 16/58 и 12/59).

Со документацијата од претходниот став треба да се прикаже сета механизација, увозната и домашната, што обезбедува потполно механизирана обработка на културите наведени во точката 1 од овој конкурс, со назначување на механизацијата со која располага заемобарателот и за чија набавка не бара заем според овој конкурс.

6. Заеми ќе се одобруваат под следните услови:

1) со учество на инвеститорот во трошоците на инвестициите најмалку во височина што ќе биде определена со прописите важечки во времето на одобрувањето на заемот;

2) со интерес по норма од 3% годишно;

3) со срок за исплата на заемот кој не може да биде подолг од 10 години, со тоа првиот ануитет да стасува една година по рокот утврден за набавка на механизацијата.

7. Првенство при добивањето на заем според овој конкурс ќе имаат заемобарателите што ќе понудат пократок рок за исплата на заемот

8. Југословенската селскостопанска банка може за уредно отплатување на заемот според овој конкурс да бара гаранција на политичкотериторијалната единица, согласно со членот 7 од Уредбата за заеми за инвестиции.

9. Барањето за одобрување заем, со инвестициони елаборат и прилозите, ѝ се поднесува во два примерка на Централата на Југословенската селскостопанска банка.

10. Барања за заем според овој конкурс можат да се поднесуваат до 15 јули 1960 година.

11. Во сè друго за овој конкурс важат одредбите од Уредбата за заеми за инвестиции и од другите важечки прописи што се однесуваат на заеми за инвестиции.

О. бр. 63

31 мај 1960 година

Белград

Југословенска селскостопанска банка
Централа

Претседател
Генерален директор, на Управниот одбор,
Никола Кмезиќ, с. р. Крсто Попивода, с. р.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на точката V став 1 од Одлуката за оснивање Сојузен центар за образование на раководните кадри во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/57) во врска со членот 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/58 и 21/59), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА СОЈУЗНИОТ ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА РАКОВОДНИТЕ КАДРИ ВО СТОПАНСТВОТО

За членови на Управниот одбор на Сојузниот центар за образование на раководните кадри во стопанството, што ги именува Сојузниот извршен совет, на местото на досегашните членови, се именуваат:

Бензија Јосип, директор на кадровската служба на Железарата „Зеница“ — Зеница
Дулар др Маријан, помошник секретар за трудот на Извршниот совет на НРС — Љубљана
Гаковик инж. Никола, директор на Железарата — Никшиќ

Хан инж. Стјепан, советник во Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трудот — Белград
Христов Страшо, директор на Железарницата — Скопје

Јемуовиќ Родољуб, помошник секретар за провета и култура во Сојузниот извршен совет — Белград

Кнежевиќ инж. Филип, директор на фабриката „Раде Кончар“ — Загреб

Куртаљ Иван, директор на „Вартекс“ — Вараждин

Лазик-Шеат Милка, директор на Институтот за општествено управување на Извршниот совет на Собротот на НРХ — Загреб

Миливојевиќ Светомир, државен потсекретар во Секретаријатот за индустрија на Извршниот совет на НР Србија — Белград

Павловиќ Ѓорѓе, член на Претседателството на Централниот совет на ССЈ — Белград

Стојановиќ Михаило, директор на фабриката „14 Октобар“ — Крушевац

Шмит др Владимир, професор на Универзитетот — Љубљана

Велимировиќ инж. Спасоје, директор на Сојузниот завод за продуктивност на трудот — Белград

Вуксановиќ Милош, началник на одделение во Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трудот — Белград.

Б. бр. 40
21 јуни 1960 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

Врз основа на членот 166 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57) во врска со членот 39 став 3 од Законот за државната управа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56 и 44/57) и со членот 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/58 и 21/59), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СЕКРЕТАР ЗА ОПШТИ СТОПАНСКИ РАБОТИ ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Се назначува за помошник секретар за општи стопански работи во Сојузниот извршен совет Јован

Крстев, досегашен директор на Сојузниот уред за цени.

Б. бр. 42
29 јуни 1960 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

Врз основа на членот 54 став 2 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60) во врска со членот 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/58 и 21/59), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ДИРЕКТОР НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА

Се назначува за директор на Југословенскиот завод за стандардизација инж. Славољуб Виторовиќ, досегашен претседател на Сојузната комисија за стандардизација.

Б. бр. 45
29 јуни 1960 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

Врз основа на членот 147 став 3 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57) во врска со членот 77 од Законот за државната управа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56 и 44/57) и со членот 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/58 и 21/59), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДРЖАВЕН СОВЕТНИК ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Се назначува за државен советник во Сојузниот извршен совет Чедо Борчиќ, виши советник во Државниот секретаријат за надворешни работи.

Б. бр. 43
29 јуни 1960 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

Врз основа на членот 11 став 2 од Уредбата за Југословенската банка за надворешна трговија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/55) во врска со членот 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/58 и 21/59), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НОВ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА БАНКА ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА

Се разрешува од функцијата на член на Управниот одбор на Југословенската банка за надворешна трговија Боге Кузмановски, народен пратеник на Народното собрание на НР Македонија, бидејќи измина времето од две години за кои бил именуван, а на неговото место за член на Управниот одбор на Југословенската банка за надворешна трговија се именува др Диме-Дизе Бојановски, сојузен народен

пратеник — директор на Вишата стопанска школа во Скопје.

Б. бр. 41

21 јуни 1960 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Потпретседател,

Велько Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 24 од 11 јуни 1960 година објавува:

Решение за определување нормата на придонесот по која околските бира за посредување на трудот ќе го уплатуваат придонесот во републичките дополнителни средства за посредување на трудот во 1960 година;

Одлука за спроведување на задолжителното здравствено реосигурување;

Одлука за посебните норми на придонесот за здравствено осигурување;

Решение за распишување дополнителни избори за народен пратеник на Соборот на производителите во производителската група селско стопанство на Народното собрание на НР Србија;

Исправка за минималните градежни и хигиенски услови на зградите за живеење на село чии приходи се оданочуваат.

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне Новине“ службени лист Народне Републике Хрватске во бројот 21 од 25 мај 1960 година објавуваат:

Уредба за измена на Уредбата за издавање соби на туристи и патници од страна на домаќинства;

Уредба за измени и дополненија на Уредбата за определување на републичките матични управни органи за прашањата на стручното оспособување на кадрите;

Одлука за минималните градежни и хигиенски услови на зградите за живеење во селата и надвор од реонот на градовите, бањите, капалиците, климатските и туристичките места чии приходи се оданочуваат;

Одлука за измени и дополненија на Одлуката за определување височината на помошта на жртвите на фашистичкиот терор;

Одлука за распоредот и начинот на употребата на средствата за подобрување условите за користење на годишниот и другите одмори;

Одлука за измени на Одлуката за именување членови на Републичката комисија за верски прашања;

Решение за основавање Ветеринарна станица Подпикан;

Исправка на Уредбата за измена и дополненија на Уредбата за пренесување работите во надлежност на републичките органи на управата.

УРАДНИ ЛИСТ ЉУДСКЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

„Урадни лист Људске Републике Словеније“ во бројот 17 од 26 мај 1960 година објавува:

Резолуција за распределбата на личните приходи по ефект и за стручното образование на производителите;

Закон за хидромелиорационите системи и за искористувањето на селскостопанското земјиште на подрачјето на хидромелиорационите системи;

Закон за мерките за унапредување на сточарското производство;

Одлука за основните нацрти и за економско-техничката документација за искористување на селскостопанското земјиште;

Одлука за определување на процентот на земјиште при арондацијата;

Одлука за новото определување на месната надлежност на некои околски судови во НР Словенија;

Одлука за разрешување на судии на окружен суд и за избор на судија на Врховниот суд на НРС и на судии на окружните судови;

Наредба за основните нацрти и за економско-техничката документација за искористување на селскостопанско земјиште;

Наредба за минималните износи на платите на куќните помошнички и негователки.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 21 од 27 мај 1960 година објавува:

Уредба за начинот на избирање и отповик на членови на собранието на фондот за здравствено осигурување на селскостопанските производители што ги избираат селскостопански производители;

Одлука за распределба на средствата за подобрување условите за користење на годишниот и другите одмори на работните луѓе и младината;

Одлука за измени и дополненија на Одлуката за рамките за утврдување на надоместокот на трошоците и изгубената заработка на одборниците, членовите на совети и управни комисии на народните одбори;

Одлука за почетокот на исплатувањето на полагајните плати на судиите на Врховниот суд на НР БиХ, на претседателот и судиите на Вишиот стопански суд на НР БиХ и на претседателите и судиите на окружните редовни и окружните стопански судови;

Одлука за дополненија на Одлуката за рамките за определување на полагајните плати на службениците во научните установи;

Одлука за дополненија на Одлуката за рамките за определување на полагајните плати на службениците на установите во областа на културата;

Решение за укинување на Основното училиште во Враник;

Правилник за санитарно-хигиенските, техничките и стручните услови на деловните простории на аптеката;

Правилник за организацијата и работата на болничките и прирачните аптеки;

Правилник за организацијата и работата на стационарите при амбулантно-поликлиничките установи;

Наредба за дополненија на Наредбата за курсевите за болничари;

Наредба за начинот и сроковите во кои се врши здравствен преглед на персоналот на аптека;

Наредба за основните средства, ситниот инвентар и лековите на аптека;

Наредба за посебните мерки за заштита на шумите загрозени од пожар;

Наредба на измени на Наредбата за определување на заштитената дивеч и за времето за ловење заштитена дивеч;

Упатство за примена на Уредбата за држењето на овчарски кучиња.

Во бројот 22 од 3 јуни 1960 година нема службен дел.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ

„Службени лист Народне Републике Црне Горе“
во бројот 12 од 28 април 1960 година објавува:

Указ за прогласување на Законот за настојни-
ците на згради, со текст на истиот закон;

Одлука за измени и дополненија на Деловникот
на Републичкиот собор на Народното собрание на
НР Црна Гора;

Одлука за измени и дополненија на Деловникот
на Соборот на производителите на Народното собра-
ние на НР Црна Гора;

Решение за определување маржа за прометот на
режан градежен материјал од ела и смрека;

Извештај на Републичката изборна комисија за
дополнителните избори за еден одборник на Собо-
рот на производителите на Народниот одбор на Оп-
штината Херцеговини;

Исправка на Одлуката за определување бројот
на одборниците, начинот и постапката за основава-
ње народни одбори на новите општини и за презе-
мање на имотните права и обврски, архивите и ин-
вентарот на укинатите општини.

СОДРЖИНА:

	Страна
373. Указ за прогласување на Законот за слу- жбата за запослување на работниците — Закон за службата за запослување на работниците — — — — —	553 553
374. Указ за прогласување на Законот за Ви- соката школа за политички науки — — Закон за Високата школа за политички науки — — — — —	558 558
375. Указ за прогласување на Законот за работењето на стопанските единици на казнено-поправителните установи — — Закон за работењето на стопанските еди- ници на казнено-поправителните установи — —	560 560
376. Указ за прогласување на Законот за про- должување мандатот на работничките совети — — — — — Закон за продолжување мандатот на работничките совети — — — — —	562 562
377. Указ за прогласување на Законот за из- мени и дополненија на Законот за станбе- ните односи — — — — — Закон за измени и дополненија на Законот за станбените односи — — — — —	562 562
378. Указ за прогласување на Законот за из- мена на Општиот закон за школството — Закон за измена на Општиот закон за школството — — — — —	563 563
379. Указ за прогласување на Законот за из- мени и дополненија на Законот за јавните службеници — — — — — Закон за измени и дополненија на Зако- нот за јавните службеници — — — — —	563 563
380. Указ за прогласување на Законот за из- мени на Законот за придонесот за буџе- тите од личниот доход на работниците — Закон за измени на Законот за придоне- сот за буџетите од личниот доход на ра- ботниците — — — — —	563 563
381. Указ за прогласување на Законот за из- мени и дополненија на Законот за одли- кувањата — — — — — Закон за измени и дополненија на Зако- нот за одликувањата — — — — —	564 564
382. Одлука за измени и дополненија на Од- луката за нормите на придонесот за соци- јално осигурување — — — — —	564
383. Одлука за потврда на уредбите на Сојуз- ниот извршен совет — — — — —	565
384. Одлука за подигање на Пратеништвото на Федеративна Народна Република Ју- гославија во Иран на степен на амбасада	565
385. Одлука за евиденција и контрола на це- ните на определени производи — — —	565
386. Упатство за спроведување на Одлуката за евиденција и контрола на цените на определени производи — — — — —	566
387. Правилник за категоризацијата и евиден- цијата на децата погречени во физичкиот и психичкиот развиток — — — — —	567
388. Правилник за службата за правна помош во народните одбори — — — — —	570
389. Наредба за утврдување на минималните лични доходи на работниците на стопан- ските организации — — — — —	572
390. Решение за категорисање на работните места во стопанските претпријатија за натовар, истовар и складирање на стоки во речните пристаништа и на железни- чките станици — — — — —	575
391. Решение за категорисање на работните места во стопанските претпријатија на градскиот јавен патнички сообраќај —	576
392. Решение за категорисање на работните места во стопанските организации за пре- товар и складирање на стоки во помор- ските луки — — — — —	577
393. Решение за југословенските стандарди за керамички канализациони цевки, фазон- ски парчиња, плочи и клинкер-тули —	578
394. Решение за југословенскиот стандард за челик за фондот — — — — —	578
395. Решение за југословенските стандарди за горешто валан и влечен челик — — —	578
396. Решение за југословенскиот стандард за цинк-лим — — — — —	579
397. Решение за југословенскиот стандард од областа на техниката за заварување на метали — — — — —	579
398. Решение за југословенските стандарди за составни делови на електронски уреди —	579
399. Решение за југословенските стандарди за гимнастички справи — — — — —	579
400. Решение за југословенските стандарди за градежна столарија во станбената из- градба — — — — —	580
401. Решение за југословенските стандарди од областа на текстилната индустрија —	580
402. Решение на Сојузната изборна комисија за распишување на дополнителните из- бори за народен пратеник на Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина во Изборна околија Живинице	581
403. XXVIII Конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на Општиот инвести- ционен фонд за комплексно опремање на селскостопанските производителски орга- низации со механизација за обработка на пченка, крмни растенија и шеќерна репка	581